

Службен весник

на Република Македонија

Број 173

24 ноември 2014, понеделник

година LXX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
5387. Уредба за изменување на Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви	3	5392. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Кичево	4
5388. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за економија – Државен инспекторат за техничка инспекција	3	5393. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Институт за акредитација на Република Македонија	4
5389. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ „Центар за стручно образование и обука“ Скопје	4	5394. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Инспекциски совет на Република Македонија	5
5390. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ДООЕЛ Нафтовод - Скопје.....	4	5395. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција	5
5391. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи.....	4	5396. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој	5

	Стр.		Стр.
5397. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Биро за метрологија	5	5411. Одлука за запишување право на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	10
5398. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство	6	5412. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите	10
5399. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола..	6	5413. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на Министерството за труд и социјална политика	10
5400. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за млади и спорт.....	6	5414. Одлука за давање на трајно користење недвижна ствар на Агенцијата за катастар на недвижности	11
5401. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој...	6	5415. Одлука за давање на согласност за размена на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице на кое е предвидено изградба на објект од јавен интерес од локално значење.....	11
5402. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Биро за метрологија	6	5416. Одлука за давање право на трајно користење градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Илинден	12
5403. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДООЕЛ НАФТОВОД -Скопје.....	7	5417. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица КО Крушево-вон г.р. Општина Крушево	12
5404. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта	7	5418. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Обршани за изградба на објекти со намена А-домување, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација КО Обршани Општина Кривогаштани	12
5405. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г1 (тешка индустрија) КО Пенуш Општина Штип	7	5419. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на придружни објекти А4-временно сместувањемотел, Г3-сервис и Е2-бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М5 Делчево-Македонска Каменица КО Делчево и КО Очипале Општина Делчево	15
5406. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во јавната книга за запишување на правата на недвижностите.....	7	5420. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена Б3-големи угостителски единици КО Козјак општина Ресен	15
5407. Одлука за престанок и за давање на трајно користење недвижни ствари на Министерството за труд и социјална политика.....	8	5421. Одлука за давање согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изработка на Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Горно Лисиче вон гр, општина Аеродром.....	15
5408. Одлука за давање согласност на Тарифата за дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија	8		
5409. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина	9		
5410. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.....	9		

	Стр.		Стр.
5422. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на ГЗ-сервиси КО Дреново општина Кавадарци	16	5429. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на ЈП за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје	24
5423. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за зафакане на води од Бушева Планина за водоснабдување на Крушево КО Белушино општина Крушево	16	5430. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија	24
5424. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“ – Скопје.....	16	5431. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	24
5425. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	21	5432. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	25
5426. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	21	5433. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	25
5427. Одлука за предавање на недвижност - градежно земјиште во владение на Јавното претпријатие за државни патишта	21	5434. Правилник за формата и содржината и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.....	25
5428. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен“ - Скопје.....	24	5435. Правилник за формата и содржината на барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба на радио опрема која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на Европската Унија.....	76
		5436. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи	79
		5437. Решение за издавање дозвола за вршење осигурително брокерски работи	79
		Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5387.

Врз основа на член 8-а од Законот за стоконите резерви (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 84/2008, 77/2009, 24/2011 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ НА СКЛАДИШТАРИТЕ ЗА СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ОБНОВУВАЊЕ НА СТОКОВНИТЕ РЕЗЕРВИ

Член 1

Во Уредбата за утврдување на висината на надоместокот на трошоци на складиштарите за складирање, чување и обновување на стоконите резерви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/10, 23/14 и 144/14) во членот 2 точка 1) во алинејата 2 износот “125,00“ се заменува со износот “35,00“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија” а ќе отпочне да се применува од 1.12.2014 година.

Бр. 42-9384/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р

5388.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА – ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерството за економија – Државен инспекторат за техничка инспекција бр. 42-436/11 од 14 јануари 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5389.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ЈУ „ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА“ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ЈУ „Центар за стручно образование и обука“ Скопје бр. 41-8652/1 од 19 ноември 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/2
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5390.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ДООЕЛ НАФТОВОД - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на ДООЕЛ Нафтовод - Скопје бр. 42-436/21 од 14 јануари 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/3
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5391.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Комисија за односи со верските заедници и религиозни групи бр.42-2769/1 од 2 април 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/4
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5392.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ОПШТИНА КИЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Општина Кичево бр. 42-5820/4 од 1 август 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/5
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5393.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Институт за ак-

редитација на Република Македонија бр. 42-436/19 од 14 јануари 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/6
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5394.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ НА ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на привремено одземен предмет на Инспекциски совет на Република Македонија бр.42-2769/5 од 2 април 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/7
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5395.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА - ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за економија - Државен инспекторат за техничка инспекција бр.42-436/18 од 14 јануари 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/8
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5396.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА - БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за локална самоуправа - Биро за регионален развој бр.42-6265/7 од 1 август 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.118/2014).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/9
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5397.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОТПАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Биро за метрологија бр. 42-6265/6 од 1 август 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/10
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

5398.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Министерство за здравство бр. 42-436/1 од 14 јануари 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/11
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5399.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИК-
НУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО –
БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството – Битола бр. 42-6265/2 од 1 август 2014 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 118/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/12
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5400.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ОДЛУКА НА АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна одлука на Агенција за млади и спорт бр. 41-8652/2 од 19 ноември 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/13).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/13
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5401.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО ЗА
ЛОКАЛНА САМОУПРАВА – БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН
РАЗВОЈ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за локална самоуправа – Биро за регионален развој, бр. 09-1392/11 од 31.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/14
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5402.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008 и 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВО
ЗА ЕКОНОМИЈА – БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерство за економија – Биро за метрологија, бр. 09-2550/10 од 31.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/15
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5403.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008 и 145/2010, 104/2013, 187/2013 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА ДООЕЛ НАФТОВОД – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на ДООЕЛ НАФТОВОД -Скопје, бр.09-215/10 од 31.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-8832/16
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5404.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредност на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта бр. 02-7926/11 од 17.10.2014 година донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 17.10.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9000/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5405.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО КЛАСА НА НАМЕНА Г1 (ТЕШКА ИНДУСТРИЈА) КО ПЕНУШ ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со класа на намена Г1 (тешка индустрија) КО Пенуш, општина Штип.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 11344м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Високо место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 1081	Пенуш	Улороз	пасиште	3
Вкупна површина на земјиштето во катастарскиот опфат:				13124м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9113/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5406.

Врз основа на член 91 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари - објекти кои се наоѓаат на КП.бр.2600/1 во КО Конско, Железничко одморалиште Св. Стефан, Охрид и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, површина 444 м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 29 м²,
- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, површина 419 м²

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат К1, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 98 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда А, површина 339 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат К2, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 65 м2,

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 53 м2,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 121 м2,

- зграда 2, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 419 м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 1, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 34 м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 2, кат ПО, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 27 м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 111 м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 38 м2,

- На КП.бр.2600/1 број на зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 8 м2,

- зграда 4, намена на зграда и друг објект Б6-3, влез 4, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 11 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 5 м2,

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А5-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ПП, површина 4 м2,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект Б4-4, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 20 м2,

- зграда 9, намена на зграда и друг објект Б4-4, влез 2, кат ПР, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДПД, површина 19 м2,

во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9185/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5407.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник ЈУ Специјален завод - Демир Капија, му престанува користењето на недвижните ствари кои се наоѓаат на ул. „Д. Ергеле“ на КП бр. 1282 и ул. „Куријте“ на КП бр. 1352, во КО Демир Капија, запишани во Имотен лист бр. 772, сопственост на Република Македонија, и тоа:

- КП бр.1282, број на зграда 1, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 692 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 2, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 222 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 3, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 36 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 4, влез 1, сутерен, гаража со површина од 111 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 5, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 22 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 6, влез 1, мансарда, деловни простории со површина од 176 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 6, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 159 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 7, влез 1, приземје, помошни простории со површина од 25 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 8, влез 1, сутерен, деловни простории со површина од 75 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 9, влез 1, приземје, помошни простории со површина од 6 м2

- КП бр.1282, број на зграда 10, влез 1, приземје, помошни простории со површина од 12 м2;

- КП бр.1282, број на зграда 11, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 27 м2 и

- КП бр.1352, број на зграда 1, влез 1, приземје, деловни простории со површина од 541 м2.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за труд и социјална политика.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу ЈУ Специјален Завод - Демир Капија и Министерството за труд и социјална политика, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9201/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5408.

Врз основа на член 18-а став 1 од Законот за Централен регистар („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2001, 49/2003, 109/2005, 88/2008, 35/2011 и 43/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФАТА ЗА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА НА ЦЕНТРАЛ-
НИОТ РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Тарифата за дополнување на Тарифата на Централниот регистар на Република Македонија бр. 0201-03/31 од 27.10.2014 година, донесена од Управниот одбор на Централниот регистар на Република Македонија, на седницата, одржана на 27.10.2014 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9221/1 18 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

5409.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14 и 160/14) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12 и 144/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУ-
ВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ
ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минерална сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минерална сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минерални сировини се стекнува со доделување на концесија, како и моментот дека се работи за истражување на минерална сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за вршење на детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералните сировини и создавање услови за нивна експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на локалитетот “с.Делогожда“ општина Струга, за минералната сировина варовник.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот што ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина варовник ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 270 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за детални геолошки истражувања, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9339/1 18 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски, с.р.
---	---

5410.

Врз основа на член 418 став 1 од Законот за трговските друштва (“Службен весник на Република Македонија” бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА ДАВАТЕЛ НА УСЛУГИ НА ВОЗДУХОПЛОВНАТА НАВИГАЦИЈА****Член 1**

Во Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/08 и 69/09), во член 4 став (3) зборот „PCL“ се заменува со зборот „GOJSC“.

Член 2

Членот 6 се менува и гласи:
„Седиштето на Друштвото е во општина Илинден, улица Босфор број 7“.

Член 3

Се овластува Надзорниот одбор на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација, да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво во државна сопственост за вршење на дејноста давател на услуги на воздухопловната навигација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9341/1 18 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрески , с.р.
---	---

5411.

Врз основа на член 91, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижна ствар - објект, кој се наоѓа на КО Центар- 2, ул.Васил Ѓоргов бб, во Скопје и тоа:

- на КП бр.710, ул.Васил Ѓоргов бб, број на зграда / објект 1, намена на зграда и други објекти В4-1, влез 1, приземје, бр.1, намена посебен/заеднички дел од зграда ДП, површина од 145 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9358/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5412.

Врз основа на член 91 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ЈАВНАТА КНИГА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА НЕДВИЖНОСТИТЕ****Член 1**

Се запишува правото на сопственост на недвижни ствари –објекти деловни простории кои се наоѓаат во дел од објект, зграда 1 изграден на КП бр. 15499 КО Охрид 3, на улица „Димитар Влахов“ број 22 во Охрид и тоа:

- На КП бр. 15499 број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ДП, површина од 28 м2;

- На КП бр. 15499 број на зграда 1, намена на зграда и друг објект А2-2, влез 3, кат ПР, број 1, намена на посебен/ заеднички дел од зграда ПП, површина од 10 м2, во корист на Република Македонија во Јавната книга за запишување на правата на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9385/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5413.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****Член 1**

Со оваа одлука на Министерството за труд и социјална политика, се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија кое претставува КП 1225, КО Катланово, со површина од 1132 м2 евидентирано во Имотен лист бр. 1296, согласно Извод од Урбанистички план за село Катланово бр. 172, тех.бр.181/97, донесен со Одлука бр.07-1261/11 од 26.06.2007 година на општина Петровец, со намена за изградба на објект - Дом за стари лица.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9396/1	Заменик на претседателот
18 ноември 2014 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Зоран Ставрски, с.р.

5414.

Врз основа на член 20 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011, 166/2012, 137/2013, 188/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНА СТВАР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука на Агенцијата за катастар на недвижности - одделение за катастар на недвижности Куманово се дава на трајно користење, без надоместок, недвижна ствар - помошна просторија во подрум во зграда бр. 1, влез 1 со површина од 92 м2, која се наоѓа на ул.Стар мерак бб, лоцирана на КП бр.14818/1, КО Куманово, запишана во Имотен лист бр.72411, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9403/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5415.

Врз основа на член 16 став (4) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗМЕНА НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ НА КОЕ Е ПРЕДВИДЕНО ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ ОД ЈАВЕН ИНТЕРЕС ОД ЛОКАЛНО ЗНАЧЕЊЕ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност за размена на градежно земјиште сопственост на Република Македонија евидентирано во Имотен лист бр. 1 за КО Илинден, кое преставува дел од КП бр.2440/1 во КО Илинден со вкупна површина од 822м2, од која се формирани градежната парцела бр. 2.11 со површина од 373м2 и градежната парцела бр.2.12 со површина од 449м2, согласно Урбанистички план во село Илинден, донесен со Одлука бр.07-1356/3 од 27.12.2007 година со намена за изградба А1-Семејно домување во станбени куќи со компатибилни класи на намени, со градежно земјиште во сопственост на Стојне Серафимовски кое преставува дел од КП бр.247/4 во КО Марино евидентирано во Имотен лист бр.1125 за КО Марино и дел од КП бр.247/8 во КО Марино евидентирано во Имотен лист број 1295 за КО Марино, согласно Геодетски елаборат за физичка делба на катастарски парцели во КО Марино, бр.0704-472 од 07.08.2014 година, заради изградба на објект од јавен интерес од локално значење-Сервисна улица.

Член 2

Оваа одлука да ја спроведе општина Илинден, согласно Одлуката за вршење на работите за располагање со градежно земјиште сопственост на Република Македонија за општина Илинден број 51-5081/1 од 28.9.2011 година („Службен весник на Република Македонија“, број 140/11).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9437/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

5416.

Врз основа на член 42 став (3) и член 43 став (1) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/2011, 53/2011, 144/2012, 25/2013, 137/2013 и 163/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Член 1

Со оваа одлука на општина Илинден се дава право на трајно користење на градежно неизградено земјиште сопственост на Република Македонија, градежна парцела бр.4.2 предвидена со Урбанистички план за село Илинден, Марино и дел од КО Кадино, блок 32, бр.07-2097/7 од 21.8.2012 година, кое преставува дел од КП бр.151/1 КО Марино евидентирана во Имотен лист број 1333 за КО Марино, согласно Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за нумерички податоци изработен од ГЕО ПРИМ Инженеринг ДОО Скопје, бр.03/638-14 од 22.10.2014 година, заради изградба на гробишта.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надоместок.

Член 3

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 од оваа одлука не смее да се пренесува.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9477/1 18 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

5417.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА КО КРУШЕВО-ВОН Г.Р. ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Државна урбанистичка планска документација за изградба на бензинска пумпна станица КО Крушево-вон г.р., општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 3256м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Видно место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел 2498	Крушево-вон г.р.	Порта	пасиште	4
дел 2499	Крушево-вон г.р.	Порта	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				4500м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9490/1 18 ноември 2014 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

5418.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ОБРШАНИ ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А-ДОМУВАЊЕ, В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, Г-ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ, Д-ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА КО ОБРШАНИ ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план за село Обршани за изградба на објекти со намена А-домување, В-јавни институции, Г-производство, дистрибуција и сервиси, Д-зеленило и рекреација КО Обршани, општина Кривогаштани.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 143614м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1560	Обршани	Село	нива	2
дел 1331	Обршани	Претериште	нива	2
1330	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1766	Обршани	Друм	нива	2
дел 2018	Обршани	Друм	нива	2
1367/1	Обршани	Сува Река	нива	2
1825/2	Обршани	Село	нива	2
1822/1	Обршани	Село	овоштарник	1
1825/1	Обршани	Село	нива	2
дел 1765	Обршани	Друм	нива	2
1335	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1743	Обршани	Село	нива	2
1324	Обршани	Претериште	нива	2
1321	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1819	Обршани	Село	нива	2
1352	Обршани	Сува Река	нива	2
дел 1794	Обршани	Село	овоштарник	3
дел 1566	Обршани	Село	овоштарник	1
1323	Обршани	Претериште	нива	2
1322	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1455	Обршани	Село	нива	2
1367/5	Обршани	Сува Река	нива	2
1348/2	Обршани	Чаир	нива	2
дел 1463	Обршани	Село	нива	2
1292	Обршани	Роган	нива	2
дел 1796	Обршани	Село	нива	2
1337	Обршани	Претериште	нива	2
1336	Обршани	Претериште	нива	2
1480	Обршани	Село	нива	2
1835	Обршани	Село	нива	2
1367/2	Обршани	Сува Река	нива	2
дел 1742	Обршани	Село	нива	2
1338	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1797	Обршани	Село	нива	2
1723	Обршани	Село	овоштарник	1
1196/2	Обршани	Друм	нива	2
дел 1195	Обршани	Друм	нива	2
1737	Обршани	Село	овоштарник	1
1349/2	Обршани	Сува Река	нива	2
2187/3	Обршани	Сува Река	нива	2
1733	Обршани	Село	нива	2
1734/4	Обршани	Село	овоштарник	1
дел 1766	Обршани	Друм	нива	2
1367/4	Обршани	Сува Река	овоштарник	2
1367/3	Обршани	Сува Река	нива	2
1367/3	Обршани	Сува Река	градина	2
1367/7	Обршани	Сува Река	нива	2
1334	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1184	Обршани	Друм	нива	2
дел 1205	Обршани	Друм	нива	2
дел 1768	Обршани	Друм	нива	3
дел 2007	Обршани	Село	нива	2
1844	Обршани	Село	нива	2
дел 2001	Обршани	Село	градина	1
дел 2002	Обршани	Село	нива	2
1738	Обршани	Белоколица	овоштарник	1
дел 1779	Обршани	Село	овоштарник	2
1841	Обршани	Село	нива	2
дел 1837	Обршани	Друм	овоштарник	1

дел 1777	Обршани	Друм	нива	2
1333	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1827	Обршани	Село	нива	2
дел 1831	Обршани	Село	градина	1
дел 1829	Обршани	Село	градина	1
дел 1821	Обршани	Село	градина	1
1822/2	Обршани	Село	овоштарник	1
1318	Обршани	Претериште	нива	2
дел 1555	Обршани	Село	нива	2
1197	Обршани	Друм	нива	2
дел 1199	Обршани	Друм	нива	2
дел 1198	Обршани	Друм	нива	2
дел 1201	Обршани	Друм	нива	2
1771/1	Обршани	Село	нива	2
дел 1785	Обршани	Село	нива	2
дел 1783	Обршани	Село	овоштарник	2
дел 1790	Обршани	Друм	нива	3
дел 1788	Обршани	Друм	нива	3
1196/1	Обршани	Друм	нива	2
1974/1	Обршани	Друм	нива	2
дел 1786	Обршани	Друм	нива	3
дел 1556	Обршани	Друм	нива	2
дел 1805	Обршани	Друм	нива	2
дел 1808	Обршани	Село	градина	1
дел 1802	Обршани	Село	овоштарник	1
дел 1801	Обршани	Друм	нива	2
439	Обршани	Доленца	нива	2
дел 2015	Обршани	Село	градина	2
1989	Обршани	Село	овоштарник	2
1979	Обршани	Село	градина	2
1978	Обршани	Село	нива	2
1976	Обршани	Село	нива	3
1974/2	Обршани	Друм	нива	2
дел 1317	Обршани	Петериште	нива	2
1316	Обршани	Петериште	нива	2
1349/1	Обршани	Сува Река	нива	2
дел 1180	Обршани	Друм	нива	2
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				595600м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9492/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5419.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ А4-ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ-МОТЕЛ, ГЗ-СЕРВИС И Е2-БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М5 ДЕЛЧЕВО-МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА КО ДЕЛЧЕВО И КО ОЧИПАЛЕ ОПШТИНА ДЕЛЧЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на придружни објекти А4-временно сместување-мотел, ГЗ-сервис и Е2-бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М5 Делчево-Македонска Каменица КО Делчево и КО Очипале, општина Делчево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 18486м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1159/1	Делчево	Патско Гумно	лоските	5
1889 дел	Очипале	Радан Чуча	лоските	5
Вкупна површина на земјиштето по планскиот ефект:				32000м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9493/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5420.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА КОМПЛЕКС СО НАМЕНА БЗ-ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ КО КОЗЈАК ОПШТИНА РЕСЕН

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на комплекс со намена БЗ-големи угостителски единици КО Козјак, општина Ресен.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
183/1	Козјак	Макази	нива	5
Вкупна површина на земјиштето по планскиот ефект:				9908м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9494/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5421.

Врз основа на член 49, став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/2007, 18/2011, 148/2011, 95/2012, 79/2013, 87/2013, 106/2013, 164/2013, 39/2014, 130/2014 и 166/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГОРНО ЛИЧИЧЕ ВОН ГР, ОПШТИНА АЕРОДРОМ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изработка на Г2-лесна и загадувачка индустрија КО Горно Лисиче вон гр, општина Аеродром.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викално место	Катастарска култура	Катастарска класа
3537	Горно Лисиче вон гр	Бозите	нива	6
3539	Горно Лисиче вон гр	Бозите	ливада	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			4559 м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9496/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5422.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ГЗ-СЕРВИСИ КО ДРЕНОВО ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на ГЗ-сервиси КО Дреново, општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 2330м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викално место	Катастарска култура	Катастарска класа
1904	Дреново	Голем	инт.лозе	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			2850м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9498/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5423.

Врз основа на член 49 став 7 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14 и 166/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЗАФАЌАЊЕ НА ВОДИ ОД БУШЕВА ПЛАНИНА ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА КРУШЕВО КО БЕЛУШИНО ОПШТИНА КРУШЕВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за зафаќање на води од Бушева планина за водоснабдување на Крушево КО Белушино, општина Крушево.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викално место	Катастарска култура	Катастарска класа
дел I	Белушино	Муца	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			4810900м ²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9499/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

5424.

Врз основа на член 54-а став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13 и 27/14), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ВОЕНА АКАДЕМИЈА „ГЕНЕРАЛ МИХАИЛО АПОСТОЛОСКИ“ – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари-книги и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	ISBN -код	Издавачка кука	Број на примероци
1.	Глобално владеење и нови војни-спојување на развојот и безбедоста	Марк Дафилд	978-608229269-4	Арсламина	25
2.	На крајот на војната-градење мир по граѓански конфликти	Роналд Парис	978-608229245-8	Арсламина	5
3.	Помеѓу војната и политиката-меѓународните односи и мислата на Хана Арент	Петриција Овенс	978-608456333-4	Академски печат	30
4.	Идентитет, миграција и новата безбедосна агеида во Европа	Оле Вевер, Бери Бузан	978-608456382-2	Академски печат	10
5.	Етиката на војна-исти проблеми во различни традиции	Ричард Сорабџи, Дејвид Родин	978-608456337-2	Академски печат	30
6.	Историја на тероризмот	Герард Чиланд	978-608210015-8	Табернакул	10
7.	Проучување податоци и предвидувања анализа-собирање разузнавачки податоци и криминалистичка анализа	Колин Мек Кју	978-608210012-3	Табернакул	30
8.	Право на институциите на Европската унија	Жак Пертек	978-608229094-2	Арсламина	20
9.	Политичка теорија и меѓународни односи	Чарлс Р.Бентс	978-998900679-1	Просветно дело	20
10.	Проблемите на демократската транзиција и консолидација	Хуан Х.Линц, Алфред Степан	978-998917287-8	Академски печат	16
11.	Модели на демократијата	Дејвид Хелд	978-998917273-1	Академски печат	5
12.	Компаративна анализа на власта и политиката-вовед	Род Хаг, Мартин Харол	978-6085408-2	Академски печат	20
13.	Клучните концепти во политичката комуникација	Дарен Г.Лилевер	978-998917266-3	Академски печат	20
14.	Европско право на интелектуална сопственост	Теренс Прајм	978-998900709-5	Просветно дело	2
15.	Европски устав-предмети и документи во правото на ЕУ и на земјите членки	Џулијано Амато	978-998900739-2	Просветно дело	6
16.	Решавање на меѓународните спорови	Ј.Г.Мерилс	978-998900736-1	Просветно дело	6
17.	Лидерство	Рудолф В.Џулијани	978-608456307-5	Академски печат	20
18.	Теории за војната и мирот	Мајкл Н.Браун	978-608229610-4	Арсламина	1
19.	Климатологија	Џ.Ј.Хидор	978-608229560-2	Арсламина	1
20.	Географски информатиски системи-вовед	Џули Делајни	978-99891879-3	Три	10
21.	Компјутерска архитектура	Џон Л.Хенеси	978-998900859-7		9
22.	Компјутерска организација и дизајн	Дејвид А.Петерсон	978-998900876-4	Просветно дело	10
23.	Компјутерски мрежи	Ендру С.Таненбаум	978-608453559-1	Арсламина	6
24.	Основи на безжична комуникација	Давид Тсе	978-608453502-7	Арсламина	2
25.	Компјутерска сигурност	Дитер Голман	978-608650297-3	Ад Вербум	10
26.	Практична криптографија	Нилс Фергусон	978-608453550-8	Арсламина	10
27.	Сржата на веб програмирањето Дел 2	Марти Хол, Лери Браун	978-608453560-7	Арсламина	10
28.	Развој на информатиски системи	Дејвид Ејвисон, гај Фицџералд	978-608650229-4	Ад Вербум	5
29.	Концепти во програмските јазици	Џон Ц.Мичел	978-608453552-2	Арсламина	10
30.	Програмски јазик Ц	Пол Ј.Дејтел, Харви М.Дејтел	978-608453548-5	Арсламина	3
31.	Интернет и веб програмирање	Џон Ц.Крег	978-608453566-9	Арсламина	10
32.	Комуникациски мрежи-основни концепти и клучни архитектури	Алберто Леон-Гарсија	978-608453546-1	Арсламина	10

33.	Како се програмира во Java	Пол Дејтел	978-608453561-4	Арсламина	10
34.	3Д Компјутерска графика	Алан Ват	978-608460602-4	Абакус	10
35.	Студии по безбедност-вовед	Пол Д.Вилијамс	978-608229382-0	Арсламина	20
36.	Разбирање на меѓународните конфликти-вовед во теоријата и историјата	Џозеф С.Нај	978-998917267-0	Академски печат	50
37.	Проучување податоци и предвидувачка анализа-собирање разузнавачки податоци и криминалистичка анализа	Колин Мек Кју	978-608210012-3	Табернакул	30
38.	Криминалистичко истражување со мапирање на криминалот	Рејчел Боба	978-998968252-0	Нампрес	3
39.	Војна и самоодбрана	Дејвид Родни	978-998918341-6	Магор	50
40.	Инженерски основи на моторите со внатрешно согорување	Вилард В.Пулкрабек	978-608453510-2	Арсламина	40
41.	Динамика на моторните возила	Манфред Минче	978-608210043-2	Табернакул	20
42.	Теорија на копинени возила	Ј.У.Вонг	978-608453514-0	Арсламина	25
43.	Заштита од земјотресн	Ендрју Кобури	978-608453503-8	Арсламина	10
44.	Маркетинг на услуги-луге, технологија и стратегија	Кристофер Лавлок	978-608229429-2	Арсламина	2
45.	Стратегиски менаџмент	Мајкл М.А.Хит	978-998968281-0	Нампрес	
46.	Управување со ризик за безбедноста и сигурноста	Вилијам Вонг	978-998983838-0	Европа 92	2
47.	Одржлива енергија-избор меѓу опциите	Џеферсон В.Тестер	978-608222034-5	Дата Понс	2
48.	Деловна комуникација	Томас Ј.Минс	978-608229307-3	Арсламина	5
49.	Да се дојде до ДА-Преговарање без попуштање	Роџер Фишер	978-998968250-6	Нампрес	5
50.	Да се одбегне НЕ-преговарање во тешки ситуации	Јури В.	978-998968246-9	Нампрес	10
51.	Јавни финансии	Харви С.Роџен	978-608452201-7	Mc Graw Hil	10
52.	Економија на пари, банкарство и финансиски пазари	Фредерик С.Мишкни	978-608223013-2	Магор	8
53.	Економија за менаџери	Пол Г.Фарнам	978-998978989-2	Дата Понс	29
54.	Економија на несовершениот свет	Ричард Ариот	978-608229272-4	Арсламина	20
55.	Вовед во веројатност	Димитри П.Берцекас	978-608229309-7	Арсламина	10
56.	Реална анализа и веројатност	Р.М.Дадли	978-608229239-7	Арсламина	10
57.	Математика на модерен инженеринг	Глин Џејмс	978-608453513-3	Арсламина	10
58.	Менаџмент информациски системи-управување со дигитална компанија	Кенет К.Лаудон	978-608453555-3	Арсламина	10
59.	Течности, електролити и ацидо-базна рамнотежа	Мери Ен Хоген	978-608210100-6	Табернакул	10
60.	Прирачник за настава по природни науки-методи, вежби и упатства	Норман Хер	978-608231002-2	Академски печат	4
61.	Пишување со смисла-прирачник за истражување и пишување за студенти	Маргот Нортхеј	978-998986696-8	Арберна	10
62.	Модерна аналитичка хемија	Дејвид Харви	978-998900749-1	Просветно дело	5
63.	Наука за атмосферата	Џон М.Валас	978-608210082-4	Табернакул	10
64.	Меѓународно казнено право	Андре Хуе	978-608229601-2	Арсламина	5
65.	Меѓународните односи и Европската унија	Кристофер Хил	978-608229583-1	Арсламина	5
66.	Големиот одлук на Европскиот суд за човекови права	Фредерик Сидр	978-608229563-3	Арсламина	5

67.	Ракониси од областа на меѓународното право	Проспер Вејл	978-608229552-7	Арсламина	5
68.	Природен закон либерализам и моралност	Роберт П. Џори	978-608229423-0	Арсламина	15
69.	Граѓанско процесно право на Австрија и на Европската унија	Роберт Фуцик	978-608229392-9	Арсламина	5
70.	Уставно право	Доминик Турпен	978-608229400-1	Арсламина	5
71.	Кривично право Посебен дел 2	Јоханес Веселс	978-998900929-7	Просветно дело	15
72.	Казнено-процесно право (основен курс)	Клаус Фолк	978-608229425-4	Арсламина	5
73.	Административно право	Жан Валин	978-608229285-4	Арсламина	15
74.	Сериозен пристап кон правата	Роналд Дворкин	978-608223114-3	Магор	10
75.	Филозофија на право	Рајххолд Ципелнуус	978-608229019-5	Арсламина	10
76.	Револт кон модернизмот	Тед В. Мекалистер	978-998900955-6	Просветно дело	10
77.	Политичка филозофија	Роџер Скратон	978-998900498-8	Просветно дело	10
78.	Пат кон ropство	Ф. А. Хајек	978-998900957-0	Просветно дело	10
79.	Дипломатија-стратегии за светот што се менува	Маргарет Тачер	978-998900954-9	Просветно дело	10
80.	Фузирање меѓу меѓународното јавно и приватно право	Алекс Милс	978-608229171-0	Арсламина	10
81.	Современа политичка и општествена историја	Ги Антонети	978-608229041-6	Арсламина	20
82.	Принципи на меѓународното инвестициско право	Рудолф Долицер	978-608229085-0	Арсламина	8
83.	Постигнување способна влада	Мерили С. Гриндл	978-608229192-5	Арсламина	10
84.	Облигационо право 1-договорот и едностраната обврска	Мурнел Фаџр-Мањан	978-608229092-8	Арсламина	8
85.	Меѓународно приватно право Том I	Хорацио Мурр Ват	978-608229031-7	Арсламина	15
86.	Историја на политички идеи Том I	Жан Тушар	978-608229224-3	Арсламина	20
87.	Заложно право	Ивс Пико	978-608229053-9	Арсламина	10
88.	Начела на корпоративно-финансово право	Елиз Феран	978-998900747-7	Просветно дело	15
89.	Казнено процесно право-основи на правото	Фридрих кристијан Шредер	978-608229155-0	Арсламина	10
90.	Историја на француското приватно право од 1804	Жан Луј Халперен	978-608229133-8	Арсламина	10
91.	Границите на меѓународното право	Џек Л. Голдсмит	978-608453591-1	Арсламина	15
92.	Големите прашања на филозофијата на правото	Симон Гојар Фаџр	978-608229121-5	Арсламина	13
93.	Битието на правдата	Алан М. Дершовиц	978-608229100-0	Арсламина	10
94.	Административното право на земјите од Европа	Мајлк Фромонт	978-608229125-3	Арсламина	5
95.	Глобализација-критички вовед	Јан Арт Шолте	978-998917272-4	Академски печат	4
96.	Воспоставување на супремацијата на европското право	Карен Ј. Олтер	978-608229240-3	Арсламина	10
97.	Градењето мир како политика-одржување мир во крвни општества	Елизабет М. Кусенс	978-608229059-1	Арсламина	10
98.	30 проблеми од областа на правото за кривична постапка	Дитер Резнер	978-608229234-2	Арсламина	10
99.	Право на животна средина	Агата Вен Ланг	978-608229209-0	Арсламина	10
100.	Јавно право-јавна власт и административно дејство	Мишел Верпо	978-608229249-6	Арсламина	10
101.	Политички партии	Ричард Гантер	978-998917274-8	Академски печат	10

102.	Глобализацијата и иднината на трудовото право	Џон Д.Р.Крејг	978-608456305-1	Академски печат	15
103.	Судска ревизија и правата на приватните лица во правата на ЕУ	Анџела Вард	978-998900698-2	Просветно дело	15
104.	Извршување на судските одлуки во Европа	Венди Кенет	978-99890700-2	Просветно дело	10
105.	Вовед во римско право	Бери Николас	978-998900738-5	Просветно дело	5
106.	Случаи и материјали од меѓународно право	Роберт Мекоркуел	978-608222007-9	Дата Понс	10
107.	Меѓународно право	Малколм Н.Шо	978-998900686-9	Просветно дело	15
108.	Закон за кривична постапка	Вернер Бојлке	978-998978958-8	Дата Понс	10
109.	Кривично право-општ дел, кривични дела против личните и заеднички делови	Јоханес Веселс	978-608210069-7	Табернакул	10
110.	Рурален развој на САД	Вилијам А.Галстон	978-998918356-2	Магор	20
111.	Глобализацијата на светската политика	Џон Бејлис	978-60821075-3	Табернакул	5
112.	Теорија на меѓународната политика	Кенет Н.Валц	978-998918353-8	Магор	15
113.	Филозофија на религијата	Вилијам Л.Роу	978-608229225-0	Арсламина	15

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со деканот на Воената академија „Генерал Михаило Апостолски“ - Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9507/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5425.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот-Кука на ул.Родна Ивева бр.95 во Велес со следните делови:

-помошна просторија со површина од 8м2; стан со површина од 76м2; помошна просторија со површина од 11м2; стан со површина од 71м2; стан со површина од 43м2 и гаража со површина од 20м2, се наоѓа на КП 3085 запишано во Имотен лист бр.26015 за КО Велес, во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења во износ од 2.622.110,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9652/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5426.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014 и 160/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа на:

1. Стан на ул.Т.Митровачка 8-4/5 во Куманово со површина од 68м2 и подрум со површина од 6м2, се наоѓа на КП 25051 запишан во Имотен лист бр.21612 за КО Куманово, сопственост на Република Македонија на 40/100 идеален дел.

Член 2

Продажбата на одземениот недвижен имот од член 1 од оваа одлука, да се изврши со јавно наддавање по електронски пат, со почетна продажна цена намалена за една четвртина од проценката на Министерството за правда-Бирото за судски вештачења во износ од 420.881,00 ден.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9652/2
18 ноември 2014 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

5427.

Врз основа на член 33 став (2) од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2012, бр.131/2012, 24/2013 и 27/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 18.11.2014 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТ - ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО ВЛАДЕНИЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

Член 1

Со оваа одлука на Јавното претпријатие за државни патишта - како предлагач на експропријацијата, да му се предаде во владение градежното земјиште кое претставува:

1. Дел од КП бр.967/1 КО Оровник со површина од 323м2, евидентирана во Имотен лист бр.14, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-899/2014-2 од 22.04.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

2. Дел од КП бр.76/1 КО Горенци со површина од 91м2, евидентирана во Имотен лист бр.272, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-279/2014 од 3.9.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

3. Дел од КП бр.957/2 КО Охрид 4 со површина од 53м2, евидентирана во Имотен лист бр.90587, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-991/2014 од 12.9.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

4. Дел од КП бр.500/6 КО Требеништа со површина од 35м2, евидентирана во Имотен лист бр.778, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2334/2014 од 9.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

5. Дел од КП бр.2420 КО Сливово со површина од 965м2, евидентирана во Имотен лист бр.838, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1984/2014 од 03.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

6. Дел од КП бр.1141/1 КО Песочан со површина од 321м2, евидентирана во Имотен лист бр.321, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-2426/2014 од 31.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

7. Дел од КП бр.1035/3 КО Оровник со површина од 245м2, евидентирана во Имотен лист бр.1351, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1770/2014 од 22.10.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид;

8. Дел од КП бр.2603/8 КО Охрид 4 со површина од 9м2, евидентирана во Имотен лист бр.91581, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-1054/2014 од

54. Дел од КП бр.369/6 КО Оровник со површина од 153м2, евидентирана во Имотен лист бр.585, согласно Решение за експропријација УП.бр.26-350/2014 од 4.11.2014 година на Министерство за финансии, Управа за имотно правни работи - Одделение за управна постапка во Охрид, за изградба на Автопатот „Кичево-Охрид“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10137/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5428.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН” - СКОПЈЕ

1. Стојан Донев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „Јасен” - Скопје, се именува Катерина Димовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10178/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5429.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се разрешуваат:

- Зоран Тошиќ
- Горан Живковски.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именуваат:

- Сања Саздовска
- Јагнула Куновска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10179/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5430.

Врз основа на член 89 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/97, 25/2000, 101/2000, 50/2001, 25/2003, 37/2004, 4/2005, 50/2006, 29/2007, 102/2008, 161/2008, 50/2010, 88/2010, 51/2011, 11/2012, 80/2012, 114/2012, 39/2014, 44/2014 и 113/2014) Владата на Република Македонија на седницата одржана на 18 ноември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Елена Пишовска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Агенција за вработување на Република Македонија се именува Луке Галески.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-10180/1
18 ноември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

5431.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013) постапувајќи по барањето за организирање на отворен инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест број 03-7/5 од 06/10/2014 година на седницата одржана на ден 18.11.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште на ул. Васил Главинов бр. 14-1/8 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори.

4. Се одобрува Скратената форма на проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори.

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 10-200-38253/1/03.10.2014 склучен на ден 03/10/2014 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје односно одлуката за прифаќање на договорот за вршење на активности на депозитарна банка од 29.09.2014 година.

6. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечноста на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, Проспектот односно Скратената форма на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест од 31/10/2014 година.

7. Отворениот инвестициски фонд ВФП Премиум Инвест се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РОИФ1518112014ВФПРИН6983120.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување од Претседател,
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

Бр. УП1 08-94
18 ноември 2014 година
Скопје

5432.

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија врз основа на член 39, член 49, член 50, член 52, член 54 и член 60 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, бр. 67/2010, бр. 24/2011 и бр. 188/2013) постапувајќи по барањето за организирање на отворен инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит број 03-7/5 од 06/10/2014 година на седницата одржана на ден 18.11.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. На Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје со седиште на ул. Васил Главинов бр. 14-1/8 Скопје, се дава одобрение за организирање на Отворен инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит.

2. Се одобрува Статутот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори.

3. Се одобрува Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори.

4. Се одобрува Скратената форма на проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит донесен на ден 31/10/2014 година со одлука на Одборот на директори.

5. Се одобрува изборот на Комерцијална банка АД Скопје, за вршење на работите на депозитарна банка на Отворен инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит согласно Договорот за вршење активности на депозитарна банка на инвестициски фондови со број 10-200-38252/1/03.10.2014 склучен на ден 03/10/2014 година помеѓу Комерцијална банка АД Скопје и Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје односно одлуката за прифаќање на договорот за вршење на активности на депозитарна банка од 29.09.2014 година.

6. Се задолжува Друштвото за управување со инвестициски фондови ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје АД Скопје во рок од седум дена од денот на конечноста на ова Решение да го објави во најмалку два дневни весници што излегуваат на територијата на Република Македонија, Проспектот односно Скратената форма на Проспектот на отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит од 31/10/2014 година.

7. Отворениот инвестициски фонд ВФП Кеш Депозит се запишува во Регистарот на отворени инвестициски фондови во Комисијата за хартии од вредност со следниот идентификациски број РОИФ1618112014ВФП-КЕДЕ6983120.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување од Претседател,
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

Бр. УП1 08-95
18 ноември 2014 година
Скопје

5433.

Врз основа на член 88 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013 и 43/2014), постапувајќи по барањето број 01-1609/1 од 03-11-2014 година на Македонска берза АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 18.11.2014 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за измени и дополнувања на Правилата за котација на Македонска берза АД Скопје број 02-1601/1 од 30.10.2014 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на неговото донесување и истото ќе се објави во Службен весник на Република Македонија.

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
по овластување од Претседател,
Комисионер,
Милаим Ајдини, с.р.

Бр. УП1 08-100
18 ноември 2014 година
Скопје

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

5434.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 133 став 3) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на Република Македонија бр. 39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на ден 13 ноември 2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО СЕ ДОСТАВУВА СО БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој Правилник се утврдува формата и содржината како и потребната документација што се доставува со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции.

Член 2

1. Барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции содржи податоци за:

1.1. име, адреса и единствен матичен број на граѓаните;

1.2. назив, седиште, даночен број, регистерски број, број на жиро сметка и изјава за законски застапник за правни лица;

1.3. краток опис за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции;

1.4. опис на техничките карактеристики на електронската комуникациска мрежа и придружни средства

1.5. датум на започнување на користење на радиофреквенциите,

1.6. временски период во кој ќе се користат барани-те радиофреквенции и

1.7. податоци на лица за контакт.

2. До Агенцијата за електронски комуникации, во зависност од видот на радиослужбата, се поднесуваат следните барања, и тоа:

2.1. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна служба (Прилог 1);

2.2. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба (Прилог 2);

2.3. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во радиодифузна служба:

2.3.1. аналогоно РА (Прилог 3-1 и Прилог 3-3);

2.3.2. дигитална телевизија (DVB-T); (Прилог 3-2 и Прилог 3-3);

2.4. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во сателитска служба:

2.4.1. земска сателитска станица (Прилог 4-1);

2.4.2. VSAT/SNG (Прилог 4-2);

2.5. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во аматерска служба (Прилог 5);

2.6. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба:

2.6.1. воздухоплов (Прилог 6-1);

2.6.2. радиостаница на земја (Прилог 6-2);

2.7. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна радионавигациска служба (Прилог 7).

2.8. барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во мобилна служба за станици на пловни објекти за внатрешна пловидба (Прилог 8);

3. Обрасците на барањата од став 2 на овој член се дадени во Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3-1, Прилог 3-2, Прилог 3-3, Прилог 4-1, Прилог 4-2, Прилог 5, Прилог 6-1, Прилог 6-2, Прилог 7 и Прилог 8 на овој Правилник и се негов составен дел.

4. Барањата се пополнуваат според соодветните упатства дадени во Анекс А, Анекс 1, Анекс 2, Анекс 3-1, Анекс 3-2, Анекс 4-1, Анекс 4-2, Анекс 5, Анекс 6-1, Анекс 6-2, Анекс 7 и Анекс 8 на овој Правилник и се негов составен дел.

Член 3

1. Описот на техничките карактеристики на електронската комуникациска мрежа и придружни средства што произлегува од член 2, став 1, точка 1.4 од овој Правилник се поднесува со барањата за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во фиксна, копнена мобилна и радиодифузна служба, кое покрај податоците за проектантот и за инвеститорот, содржи и податоци за:

- географска област на користење;

- метод на пресметка на пропагација и одредување на сервисна зона (на базна/предавателна станица), пресметка на квалитетот на линковската врска, означување на локациите на предавателните радиостаници и приказ на сервисната зона, односно трасата на линковската врска на топографска карта во размер 1:25000 или 1:50000, профили на теренот на секои 10 степени, ефективни височини во 36 насоки (за радиодифузна служба) и прва Френелова зона;

- геодетски податоци за локацијата на предавателот (во државен координатен систем или WGS 84, со напомена за кој координатен систем се однесува);

- моќност (излезна моќност на уредот, засилување на антенскиот систем и ефективно израчена моќност-ERP);

- вид на модулација;

- вид на радиоemisija (според класификацијата од меѓународниот правилник за радиокомуникации и Планот за намена на радиофреквенциски опсези на РМ);

- антенски систем (тип на антена/антени, производител на антените, податоци за антенскиот столб, висина на антена над земјиштето, хоризонтална и вертикална насоченост (азимут + елевација) на главниот сноп, широчина на главниот сноп, добивка на антената / антенскиот систем, однос напред-назад, поларизација, хоризонтален и вертикален дијаграм на зрачење и др.);

- за дигитална телевизија (DVB-T): зона на распределба со референтна конфигурација на мрежата, мултиплекс и спектрална маска,

- радиоопрема.

2. Описот на техничките карактеристики на електронската комуникациска мрежа и придружни средства што произлегува од член 2 став 1 точка 1.4 од овој Правилник не се поднесува со барањата за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции во копнена мобилна служба ако се користи една фреквенција (симплекс).

3. Описот на техничките карактеристики на електронската комуникациска мрежа и придружни средства се доставува во хартиена и електронска форма (преносен медиум или е-маил до раководителот на Сектор за радиокомуникации).

Член 4

1. Во копнено мобилна и фиксна служба, кога се доделува радиофреквенциски опсег кој се користи на целата територијата на Република Македонија или во определен регион, Агенцијата издава одобрение за доделениот радиофреквенциски опсег. Во овој случај не се издаваат поединечни одобренија за секоја базна станица во копнено мобилна и фиксна станица во фиксна служба, односно не се поднесуваат поединечни барања предвидени во Прилог 1 и Прилог 2 од овој Правилник.

2. Носителот на одобрението од став 1 на овој член е должен, на барање од Агенцијата, за секоја станица во копнено мобилна и станица во фиксна служба да ги достави податоците што се содржани во образецот на барањето за соодветната радио служба во формат што ќе го определи Агенцијата.

3. За мрежи во копнена мобилна служба, за кои Агенцијата нема претходно издадено одобрение за користење на радиофреквенции согласно точка 1, се издава одобрение за користење на радиофреквенции за секој репетитор и за секоја фиксна станица, додека за сите мобилни, односно рачни радиостаници се издава по едно одобрение.

4. Во радиодифузна служба за изградба на јавна комуникациска мрежа за пренос на дигитална телевизија, се издава одобрение за доделените канали за зоната на распределба или за целата територија на Република Македонија, како и поединечни одобренија за секоја предавателна локација.

Член 5

1. Овој Правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

2. Со донесувањето на овој Правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции и потребната документација објавен во „Службен весник на РМ“ број 25/2011.

3. По влегувањето во сила, овој Правилник ќе се објави на WEB страницата на Агенцијата.

Бр. 0201-1303/3
13 ноември 2014 година
Скопје

Агенција за електронски
Комуникации,
Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

ПРИЛОГ 1

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во фиксна служба

ново ☐ измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	
1.2	Кратко име	
1.3	Адреса на седиште	
1.4	Регистарски број/ЕМБС	
1.5	Даночен број	
1.6	Телефон/факс/e-mail	
1.7	Контакт лице/телефон	
1.8	Депонент банка на правното лице	
1.9	Жиро сметка	
1.10	Број на претходно издадено одобрение	
1.11	Баран рок на важење на одобрението	

2. Податоци за локацијата

Точка А

Точка Б

2.1	Град		
2.2	Потесна локација		
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	° ' " E ° ' " N	° ' " E ° ' " N
2.4	Надморска височина (m)		
2.5	Сопственик на антенски столб		

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Од	До
3.2	Предавателна фреквенција		
3.3	Приемна фреквенција		
3.4	Реден број на каналот		
3.5	Широчина на каналот		
3.6	Време на работа		

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	
4.2	Брзина на пренос	
4.3	Моќност на предавател (W)	
4.4	Височина на антената над земјиното (m)	
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	
4.6	Елевација (°)	

4.7	Поларизација		
4.8	Вид на антена		
4.9	Тип на антена		
4.10	Добивка на антената (dB)		
4.11	Широчина на главниот сноп (°)		
4.12	Дијаметар на антена (m)		
4.13	Однос напред - назад (dB)		
4.14	Производител на антена		
4.15	Праг на прием (dBm)		
4.16	Ниво на приемен сигнал (dBm)		
4.17	Тип на предавател		
4.18	Производител на предавателот		
4.19	Режим на работа	☐ Симплекс	☐ Дуплекс
4.20	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите		
4.21	Вид на станица		
4.22	Вид на служба		

5. Образложение и намена

5.1	
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме	_____
Фирма/позиција	_____
Матичен број	_____
Адреса	_____
Телефон	_____
Факс	_____
e-mail	_____
Друг телефон	_____

7. Прилози кон барањето:

1. Техничко решение ☐
2. Доказ за платени административни такси ☐
3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
4. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 1 / АНЕКС 1

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето
за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во фиксна служба

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиште	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистарски број / ЕМБС	Регистарски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/Факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице / телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	Во двете колонии (точка А и точка Б) се впишува име на најблискиот град до предавателната локација.
2.2	Потесна локација	Во двете колонии се впишуваат имињата на локациите на предавателите, пример: адреса или име на плаванска ката.
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Во двете колонии се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ' " E, ° ' " N).
2.4	Надморска височина (m)	Во двете колонии се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локациите на предавателот изразена во метри
2.5	Сопственик на антенискиот столб	Се внесува називот на сопственикот на антенискиот столб на кој ќе бидат поставени предавателните антени.

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенцискиот опсег во кој се бараат фреквенциите доделби.
3.2	Предавателна фреквенција	Во секоја колона посебно за двете локации се впишуваат бараните предавателни фреквенции – Tx (во MHz или GHz).
3.3	Приемна фреквенција	Во секоја колона посебно за двете локации се впишуваат бараните приемни фреквенции – Rx (во MHz или GHz).
3.4	Реден број на каналот	Во двете колонии се впишува редниот број на каналот според Планот за доделување и користење на радиофреквенции.
3.5	Широчина на каналот	Во двете колонии се впишува широчината на каналот според каналите распределени дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
3.6	Време на работа	Се впишува времето на работа во форма: 00:00 – 23:59

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	Во двете колонии се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсези во РМ (пример: 8K50F3EJN)
4.2	Брзина на пренос	Во двете колонии се впишува брзината на пренос изразена во kbit/s или mbt/s
4.3	Можност на предавател (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната можност од предавателниот уред изразена во W.

4.4	Височина на антената на земјиштето (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°).
4.6	Елевација (°)	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на вертикалната рамнина изразена во (°).
4.7	Поларизација	Се впишува една од следните букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална
4.8	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната / приемна антена (според Анекс А): - лог периодична антена - јаги антена - хори антена - параболична антена - друг вид
4.9	Тип на антена	Ознака на антената според производителот
4.10	Добивка на антената Tx / Rx (dB)	Добивка на антената изразена во dB.
4.11	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.12	Дијаметар на антената Tx / Rx (m)	За параболична антена се впишува дијаметарот изразен во метри
4.13	Однос напред – назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.14	Производител на антена	Производител на антена
4.15	Праг на прием (dBm)	Се впишува прагот на прием на приемникот дадено од производителот изразено во dBm.
4.16	Ниво на приемен сигнал (dBm)	Се впишува пресметаното приемно ниво изразено во dBm.
4.17	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.18	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.19	Режим на работа	Се обележува полето за начин на работа, односно користење на една или две фреквенции.
4.20	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.
4.21	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: - FX – фиксна станица
4.22	Вид на служба	- Се впишува видот на службата: - SO – станица отворена исклучиво за службена кореспонденција - SP – станица отворена за јавна кореспонденција

5. Образложение и намена

5.1 Краток опис на системот со образложение за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции и/или спекта на системот.

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице
Фирма/позивајка	Се впишува позивајката на законскиот застапник (соопственик/управител...) во фирмата
Матичен број	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса	Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник
Телефон	Фикс
e-mail	Друг телефон

ПРИЛОГ 2

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во копнена мобилна служба

ново ☐ измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	
1.2	Кратко име	
1.3	Адреса на седиште	
1.4	Регистериран број/ЕМБС	
1.5	Даночен број	
1.6	Телефон/факс/e-mail	
1.7	Контакт лице/телефон	
1.8	Депонент банка на правното лице	
1.9	Жиро сметка	
1.10	Број на претходно издадено одобрение	
1.11	Баран рок на важење на одобрението	

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	
2.2	Потесна локација	
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	$\frac{^{\circ}}{^{\circ}} \frac{^{\circ}}{^{\circ}} \frac{^{\circ}}{^{\circ}} \text{ E}$ $\frac{^{\circ}}{^{\circ}} \frac{^{\circ}}{^{\circ}} \frac{^{\circ}}{^{\circ}} \text{ N}$
2.4	Надморска височина (m)	
2.5	Сопственик на антениски столб	
2.6	Област на покривност	

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Од	До
3.2	Предавателна фреквенција		
3.3	Приемна фреквенција		
3.4	Широчина на каналот		
3.5	Режим на работа	☐ Симплекс	☐ Дуплекс ☐ Семи-Дуплекс

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	
4.2	Моќност на предавател (W)	
4.3	Височина на антената над земјиното (m)	
4.4	Ефективна височина на антената (m)	
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	
4.6	Поляризација	

4.7	Вид на антена	
4.8	Тип на антена	
4.9	Добивка на антената (dB)	
4.10	Широчина на главниот сноп (°)	
4.11	Однос напред - назад (dB)	
4.12	Производител на антена	
4.13	Тип на предавател	
4.14	Производител на предавател	
4.15	Датум на започнување/измена со користење на радиофреквенции	
4.16	Вид на станица	
4.17	Вид на служба	

5. Образложение и намена

5.1	
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме	_____
Фирма/позиција	_____
Матичен број	_____
Адреса	_____
Телефон	_____
Факс	_____
e-mail	_____
Друг телефон	_____

7. Прилози кон барањето:

1. Техничко решение ☐
2. Доказ за платени административни такси ☐
3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
4. ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 2 / АНЕКС 2

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето за издавање
на одобрение за користење на радиофреквенции
во копнена мобилна служба

Во копнено мобилна служба за секоја базна станица се пополнува посебен образец, а за сите мобилни станици коишто ќе имаат исти доделени фреквенции се пополнува еден образец. Образецот се пополнува на следниот начин:

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиште	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистерски број/ЕМБС	Регистерски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	Се впишува на најблискиот град до предавателната локација.
2.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на планинска кола.
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (" ° ' " E; " ° ' " N).
2.4	Надморска височина (м)	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри.
2.5	Сопственик на антениски столб	Се внесува називот на сопственикот на антенискиот столб на кој ќе бидат поставени предавателите антени.
2.6	Област на покривност	Се впишува географската област на покривност од предавателот.

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенцискиот опсег во кој се бара фреквенциската доделба.
3.2	Предавателна фреквенција	Се впишува предавателната фреквенција - Tx (во MHz).
3.3	Приемна фреквенција	Се впишува приемната фреквенција - Rx (во MHz).
3.4	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналите распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ.
3.5	Режим на работа	Се обележува полето за начин на работа, односно користење на една или две фреквенции.

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсег во РМ (пример: 8K50F3EJN).
4.2	Моќност на предавател (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.

4.3	Височина на антената над земјиштето (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.4	Ефективна височина на антената (m)	Се впишува максималната ефективна височина на антената.
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°).
4.6	Поларизација	Се впишува една од следните букви: H – хоризонтална поларизација V – вертикална поларизација
4.7	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната антена (според Анекс А): - полубранов дипол - дипол антена - лог периодична антена - јаги антена - панел антена (поле од диполи) - ступ антена - хеликоидална антена - ГП антена (ground plane)
4.8	Тип на антена	Се впишува ознака на антената според производителот
4.9	Добивка на антената (dB)	Се впишува добивка на предавателната антена изразена во dB.
4.10	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност на за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.11	Однос напред - назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.12	Производител на антена	Производител на антена
4.13	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.14	Производител на предавател	Се впишува името на производителот.
4.15	Датум на започнување/звемењето со користење на радиофреквенции	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.
4.16	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: FB – репетитор FX – фиксна MO – мобилна PR – рачна
4.17	Вид на служба	Се впишува видот на службата: - CO – станица отворена исклучиво за службена кореспонденција - CP – станица отворена за јавна кореспонденција - OT – станица отворена исклучиво за оперативен сообраќај во определена служба

5. Образложение и намена

5.1	Краток опис на системот со образложение за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции и/или спекта на системот.
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на пријавното лице
Фирма/позиција	Се впишува позицијата на законскиот застапник (соопственик/управител...) во фирмата
Матичен број	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса	Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник
Телефон	Факс
e-mail	Друг телефон

ПРИЛОГ 3-1

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во радиодифузна служба – аналогно РА

ново ☐измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Налив	
1.2	Кратко име	
1.3	Адреса на седиште	
1.4	Регистарски број/ЕМБС	
1.5	Даночен број	
1.6	Телефон/факс/e-mail	
1.7	Контакт лице/телефон	
1.8	Депонент банка на правното лице	
1.9	Жиро сметка	
1.10	Број на претходно издадено одобрение	
1.11	Баран рок на важење на одобрението	
1.12	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	

2. Податоци за фреквенциите

2.1	Фреквенциски опсег	Од	До
2.2	Предавателна фреквенција (MHz)		
2.3	Приемна фреквенција (MHz)		
2.4	Реден број на каналот		
2.5	Знак за идентификација		
2.6	Време на работа		
2.7	Вид на станица		
2.8	Вид на служба		

3. Податоци за локацијата и областа на покривност

3.1	Град	
3.2	Потеста локација	
3.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	
3.4	Надморска височина	
3.5	Максимална ефективна височина на антената / антенскиот систем / азимут	
3.6	Сопственик на антенскиот столб	
3.7	Област на покривност	
3.8	Број на користаџи во сервисна зона	

4. Услови за користење

4.1	Тип на предавател	
4.2	Производител на предавателот	
4.3	Моќност на предавателот (W)	

4.4	Ефективна излучена моќност - ERP(W)	
4.5	Вид на емисија	
4.6	Ширина на каналот	
4.7	Височина на антената на земјиштето (m)	
4.8	Насоченост на антената / антенскиот систем	
4.9	Азимут на максимално зрачење (°)	
4.10	Ширина на главниот сноп (°)	
4.11	Елевација (°)	
4.12	Поларизација	
4.13	Вид на антена	
4.14	Тип на антена	
4.15	Производител на антена	
4.16	Добивка на антената / антенскиот систем (dB)	
4.17	Однос напред – назад (dB)	
4.18	Offset	

5. Образложение и намена

5.1	
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме _____	
Фирма/позиција _____	
Матичен број _____	
Адреса _____	
Телефон _____	Факс _____
e-mail _____	Друг телефон _____

7. Прилози кон барањето:

1. Техничко решение ☐
2. Доказ за платени административни такси ☐
3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
4. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 3-1 / АНЕКС 3-1

УПАТСТВО
за пополнување на образесот на барањето за издавање
на одобрение за користење на радиофреквенции
во радиодифузна служба – аналогно РА

1. Податоци за корисникот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиште	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистарски број / ЕМБС	Регистарски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/Факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице / телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.
1.12	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.

2. Податоци за фреквенциите

2.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенцискиот опсег во кој се бара фреквенциската доделба.
2.2	Предавателна фреквенција (MHz)	Се впишува предавателната фреквенција - Tx. За TB се впишува носителот на сликата и носителот на тојот во MHz
2.3	Приемна фреквенција (MHz)	Се впишува приемната фреквенција - Rx во MHz
2.4	Реден број на каналот	Се впишува редниот број на каналот според Планот за доделување и користење на радиофреквенции.
2.5	Знак за идентификација	Се впишува знакот за идентификација на програмскиот сервис или логото на телевизијата
2.6	Време на работа	Се впишува времето на работа во форма: 00:00 – 23:59
2.7	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: - BC – Радиодифузна станица, звук - EX – Експериментална станица
2.8	Вид на служба	Се впишува видот на службата: - CP – станица отворена за јавна кореспонденција - CO – станица отворена за службена кореспонденција

3. Податоци за локацијата и областа на покривеност

3.1	Град	Се впишува на најблискиот град до предавателната локација.
3.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на планинскаKota.
3.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ' " E; ° ' " N).
3.4	Надморска височина	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри
3.5	Максимална ефективна височина на антената / антенскиот систем / азимут	Се впишува максималната ефективна височина на антената и азимутот на правецот. Останатите вредности на ефективните височини и израчената моќност во 36 насоки се пополнуваат во образецот TO1/TO2 од Прилог 3-3.

3.6	Сопственик на антенскиот столб	Се впишува име на сопственикот на антенскиот столб
3.7	Област на покриеност	Се впишуваат нивњата на населените места кои се во сервисната зона на предавателот.
3.8	Број на корисници во сервисна зона	Се впишува пресметаниот број на корисници во сервисната зона.

4. Услови за користење

4.1	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.2	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.3	Моќност на предавателот (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.
4.4	Ефективна излучена моќност - ERP(W)	Се впишува нумеричка вредност на излучената моќност од предавателниот уред изразена во W. (излезна моќност на предавателот зголемена за засилувањето на антенскиот систем)
4.5	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсези во РМ (пример: 8K50F3EJN)
4.6	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналните распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
4.7	Височина на антената на земјиштето (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.8	Насоченост на антената / антенскиот систем	Се впишува една од следните ознаки: N – ненаочен антенски систем (во 360 степени) D – насочен антенски систем (во одредена насока).
4.9	Азимут на максимално зрачење (°)	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°)
4.10	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност на за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.11	Елевација (°)	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на вертикалната рамнина изразена во (°)
4.12	Поларизација	Се впишува една од следните букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална - M – мешана: вертикална, хоризонтална, наклонета, кружна и двојана - L – линеарна поларизација
4.13	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната антена (според Анекс. А): - полубраунов дипол - дипол антена - лог периодична антена - јаги антена - пилел антена (поле од диполи) - кружна (loop) антена - ромб антена - ГП антена (ground plane) - столб антена
4.14	Тип на антена	Ознака на антената според производителот
4.15	Производител на антена	Производител на антена
4.16	Добивка на антената / антенскиот систем (dB)	Добивка на предавателната антена / антенски систем изразена во dB.
4.17	Однос напред – назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.

5. Образложение и намена

5.1	Краток опис на системот со образложение за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции и/или система на системот.
-----	---

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице
Фирма/позиција:	Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата
Матичен број	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса	Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник
Телефон	Факс
e-mail	Друг телефон

ПРИЛОГ 3-2

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во радиодифузна служба – дигитална телевизија (DVB-T)

ново ☐измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	
1.2	Кратко име	
1.3	Адреса на седиште	
1.4	Регистарски број/ЕМБС	
1.5	Даночен број	
1.6	Телефон/факс/e-mail	
1.7	Контакт лице/телефон	
1.8	Депонент банка на правното лице	
1.9	Жиро сметка	
1.10	Број на претходно издадено одобрение	
1.11	Баран рок на важење на одобрението	
1.12	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	

2. Податоци за фреквенциите

2.1	Фреквенциски опсег	Од	До
2.2	Предавателна фреквенција		
2.3	Приемна фреквенција		
2.4	Реден број на каналот		
2.5	Мултиплекс		
2.6	Знак за идентификација		
2.7	Време на работа		
2.8	Вид на станица		
2.9	Вид на служба		

3. Податоци за локацијата и областа на покривеност

3.1	Град	
3.2	Потесна локација	
3.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	__° __' __" E __° __' __" N
3.4	Надморска височина (м)	
3.5	Максимална ефективна височина на антената / антенскиот систем / азимут	

3.6	Сопственик на антенскиот столб	
3.7	Област на покривеност	
3.8	Број на корисници во сервисна зона	
3.9	Зона на распределба	

4. Услови за користење

4.1	Тип на предавател	
4.2	Производител на предавателот	
4.3	Моќност на предавателот (W)	
4.4	Ефективна излучена моќност - ERP(W)	
4.5	Вид на емисија	
4.6	Широчина на каналот	
4.7	Височина на антената на земјинето (m)	
4.8	Насоченост на антената / антенскиот систем	
4.9	Азимут на максимално зрачење (°)	
4.10	Широчина на главниот сноп (°)	
4.11	Елевација (°)	
4.12	Поларизација	
4.13	Вид на антена	
4.14	Тип на антена	
4.15	Производител на антена	
4.16	Добивка на антената / антенскиот систем (dB)	
4.17	Однос напред – назад (dB)	
4.18	Кодирање	
4.19	Референтна конфигурација на мрежа	
4.20	Референтна мрежа	
4.21	Спектрална маска	
4.22	Број на носители според модулација	
4.23	Модулација	
4.24	Брзина на кодирање	
4.25	Варијанта на системот	
4.26	Заштитен интервал(μs)	

5. Образложение и намена

5.1	
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме	_____
Фирма/позиција	_____
Матичен број	_____
Адреса	_____
Телефон	_____
Факс	_____
e-mail	_____
Друг телефон	_____

7. Прилози кон барањето:

- | | |
|--|--------------------------|
| 5. Техничко решение | ☐ |
| 6. Доказ за платени административни такси | ☐ |
| 7. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар | ☐ |
| 8. | ☐ |

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(M.P.)

ПРИЛОГ 3-3

**Анекс кон барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во радиодифузна служба**

Ефективна височина по различни азимути, М (не се пополнува доколку сите вредности се еднакви со максималната ефективна височина)

(+/-) 0°	(+/-) 180°
(+/-) 10°	(+/-) 190°
(+/-) 20°	(+/-) 200°
(+/-) 30°	(+/-) 210°
(+/-) 40°	(+/-) 220°
(+/-) 50°	(+/-) 230°
(+/-) 60°	(+/-) 240°
(+/-) 70°	(+/-) 250°
(+/-) 80°	(+/-) 260°
(+/-) 90°	(+/-) 270°
(+/-) 100°	(+/-) 280°
(+/-) 110°	(+/-) 290°
(+/-) 120°	(+/-) 300°
(+/-) 130°	(+/-) 310°
(+/-) 140°	(+/-) 320°
(+/-) 150°	(+/-) 330°
(+/-) 160°	(+/-) 340°
(+/-) 170°	(+/-) 350°

Слабење по различни азимути на хоризонтално поларизираната компонента изразена во dB (не се пополнува доколку антената не е насочена)

(+/-) 0°	(+/-) 180°
(+/-) 10°	(+/-) 190°
(+/-) 20°	(+/-) 200°
(+/-) 30°	(+/-) 210°
(+/-) 40°	(+/-) 220°
(+/-) 50°	(+/-) 230°
(+/-) 60°	(+/-) 240°
(+/-) 70°	(+/-) 250°
(+/-) 80°	(+/-) 260°
(+/-) 90°	(+/-) 270°
(+/-) 100°	(+/-) 280°
(+/-) 110°	(+/-) 290°
(+/-) 120°	(+/-) 300°
(+/-) 130°	(+/-) 310°
(+/-) 140°	(+/-) 320°
(+/-) 150°	(+/-) 330°
(+/-) 160°	(+/-) 340°
(+/-) 170°	(+/-) 350°

Слабење по различни азимути на вертикално поларизираната компонента изразена во dB (не се пополнува доколку антената не е насочена)

(+/-) 0°	(+/-) 180°
(+/-) 10°	(+/-) 190°
(+/-) 20°	(+/-) 200°
(+/-) 30°	(+/-) 210°
(+/-) 40°	(+/-) 220°
(+/-) 50°	(+/-) 230°
(+/-) 60°	(+/-) 240°
(+/-) 70°	(+/-) 250°
(+/-) 80°	(+/-) 260°
(+/-) 90°	(+/-) 270°
(+/-) 100°	(+/-) 280°
(+/-) 110°	(+/-) 290°
(+/-) 120°	(+/-) 300°
(+/-) 130°	(+/-) 310°
(+/-) 140°	(+/-) 320°
(+/-) 150°	(+/-) 330°
(+/-) 160°	(+/-) 340°
(+/-) 170°	(+/-) 350°

ПРИЛОГ 3-2 / АНЕКС 3-2

УПАТСТВО
за пополнување на образесот на барањето за издавање
на одобрение за користење на радиофреквенции
во радиодифузна служба – дигитална телевизија (DVB-T)

1.**Податоци за корисникот**

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиште	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистарски број / ЕМБС	Регистарски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/Факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице / телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на одобрението.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.
1.12	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.

2. Податоци за фреквенциите

2.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенцискиот опсег во кој се бара фреквенциската доделба.
2.2	Предавателна фреквенција (MHz)	Се впишуваат сите фреквенции (средна фреквенција на каналот) на бараните ТВ канали во MHz
2.3	Приемна фреквенција (MHz)	Се впишуваат приемните фреквенции –Rx во MHz.
2.4	Реден број на каналот	Се впишуваат редните броеви на каналите според Планот за доделување и користење на радиофреквенции.
2.5	Мултиплекс	Се впишува бројот и ознаката на мултиплексот (пр. MUX 1)
2.6	Знак за идентификација	Се впишува знакот за идентификација на мултиплексот
2.7	Време на работа	Се впишува времето на работа во форма: 00:00 – 23:59
2.8	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: - BC – Радиодифузна станица, звук - BT – Радиодифузна станица, телевизија - EX – експериментална станица
2.9	Вид на служба	Се впишува видот на службата: - CP – станица отворена за јавна кореспонденција - CO – станица отворена за службена кореспонденција

3. Податоци за локацијата и областа на покривеност

3.1	Град	Се впишува име на најблискиот град до предавателната локација.
3.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на планинска кота.
3.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ' " E; ° ' " N).
3.4	Надморска височина (m)	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри
3.5	Максимална ефективна височина на антената / азимутскиот систем / азимут	Се впишува максималната ефективна височина на антената и азимутот на правецот. Останатите вредности на ефективните височини и израчуната моќност во 36 насоки се пополнуваат во образецот TO1/TO2 од Прилог 3-3.

3.6	Сопственик на антенскиот столб	Се впишува име на сопственикот на антенскиот столб
3.7	Област на покривност	Се впишуваат имињата на населените места кои се во сервисната зона на предавателот.
3.8	Број на корисници во сервисна зона	Се впишува пресметаниот број на корисници во сервисната зона.
3.9	Зона на распределба	Се впишува името на зоната на распределба (пр. D1 – Црни Врв)

4. Услови за користење

4.1	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.2	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.3	Моќност на предавателот (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.
4.4	Ефективна излучена моќност - ERP(W)	Се впишува нумеричка вредност на излучената моќност од предавателниот уред изразена во W. (излезна моќност на предавателот зголемена за засилувањето на антенскиот систем)
4.5	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсези во РМ (пример: 8K50F3EJN)
4.6	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналните распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
4.7	Височина на антената на земјиштето (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.8	Насоченост на антената / антенскиот систем	Се впишува една од следните ознаки: N – ненаочен антенски систем (во 360 степени) D – насочен антенски систем (во одреден насок),
4.9	Азимут на максимално зрачење (°)	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°)
4.10	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност на за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.11	Елевација (°)	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на хоризонталната рамнина изразена во (°)
4.12	Поларизација	Се впишува една од следните букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална
4.13	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната антена (според Анекс А): - панел антена (поле од диполи)
4.14	Тип на антена	Ознака на антената според производителот
4.15	Производител на антена	Производител на антена
4.16	Добивка на антената / антенскиот систем (dB)	Добивка на предавателната антена / антенски систем изразена во dB.
4.17	Однос напред – назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.18	Кодирање / видео компресија	Се впишува стандардот за кодирање (пр. ITU-T H.264 (MPEG-4))
4.19	Референтна конфигурација на мрежа	Се впишува референтната планирачка конфигурација на мрежата според начинот на прием RPC 1: фиксен прием со приемна антена на кров RPC 2: надворешен портабл прием или внатрешен портабл со гласовен квалитет или мобилен прием RPC 3: внатрешен портабл прием со добар квалитет
4.20	Референтна мрежа	Се впишува референтната мрежа: RN 1: голема сервисна SFN зона, 150 до 200 км дијаметар RN 2: мала сервисна SFN зона, 30 до 50 км дијаметар RN 3: мала сервисна SFN зона во урбано опкружување
4.21	Спектрална маска	Се впишува видот на спектралната маска: N – Спектрална маска за некритичен случај S – Спектрална маска за осетлив (сензитивен) случај
4.22	Број на носители според модулацијата	Се впишува бројот на носителите (пр. 8K)

4.23	Модулација	Се впишува видот на модулацијата.																																																																																																																							
4.24	Брзина на кодирање	Се впишува нумеричка вредност за брзината на кодирање (code rate) (од 1/2 до 1/32; пр. 2/3)																																																																																																																							
4.25	Варијанта на системот	Се впишува ознака за варијантата на системот (пр. C2) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Варијанта на системот (System variant designator)</th> <th style="width: 15%;">Модулација (Modulation)</th> <th style="width: 15%;">Брзина на кодирање (Code rate)</th> <th colspan="4">Мрежна брзина (Net bit rate (kb/s)) For different guard intervals (GI)</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>GI = 1/4</th> <th>GI = 1/8</th> <th>GI = 1/16</th> <th>GI = 1/32</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>QPSK</td><td>1/2</td><td>4.98</td><td>5.53</td><td>5.85</td><td>6.03</td></tr> <tr><td>A2</td><td>QPSK</td><td>2/3</td><td>6.64</td><td>7.37</td><td>7.81</td><td>8.04</td></tr> <tr><td>A3</td><td>QPSK</td><td>3/4</td><td>7.46</td><td>8.29</td><td>8.78</td><td>9.05</td></tr> <tr><td>A5</td><td>QPSK</td><td>5/6</td><td>8.29</td><td>9.22</td><td>9.76</td><td>10.05</td></tr> <tr><td>A7</td><td>QPSK</td><td>7/8</td><td>8.71</td><td>9.68</td><td>10.25</td><td>10.56</td></tr> <tr><td>B1</td><td>16-QAM</td><td>1/2</td><td>9.95</td><td>11.06</td><td>11.71</td><td>12.06</td></tr> <tr><td>B2</td><td>16-QAM</td><td>2/3</td><td>13.27</td><td>14.75</td><td>15.61</td><td>16.09</td></tr> <tr><td>B3</td><td>16-QAM</td><td>3/4</td><td>14.93</td><td>16.59</td><td>17.56</td><td>18.10</td></tr> <tr><td>B5</td><td>16-QAM</td><td>5/6</td><td>16.59</td><td>18.43</td><td>19.52</td><td>20.11</td></tr> <tr><td>B7</td><td>16-QAM</td><td>7/8</td><td>17.42</td><td>19.35</td><td>20.49</td><td>21.11</td></tr> <tr><td>C1</td><td>64-QAM</td><td>1/2</td><td>14.93</td><td>16.59</td><td>17.56</td><td>18.10</td></tr> <tr><td>C2</td><td>64-QAM</td><td>2/3</td><td>19.91</td><td>22.12</td><td>23.42</td><td>24.13</td></tr> <tr><td>C3</td><td>64-QAM</td><td>3/4</td><td>22.39</td><td>24.88</td><td>26.35</td><td>27.14</td></tr> <tr><td>C5</td><td>64-QAM</td><td>5/6</td><td>24.88</td><td>27.65</td><td>29.27</td><td>30.16</td></tr> <tr><td>C7</td><td>64-QAM</td><td>7/8</td><td>26.13</td><td>29.03</td><td>30.74</td><td>31.67</td></tr> </tbody> </table>	Варијанта на системот (System variant designator)	Модулација (Modulation)	Брзина на кодирање (Code rate)	Мрежна брзина (Net bit rate (kb/s)) For different guard intervals (GI)							GI = 1/4	GI = 1/8	GI = 1/16	GI = 1/32	A1	QPSK	1/2	4.98	5.53	5.85	6.03	A2	QPSK	2/3	6.64	7.37	7.81	8.04	A3	QPSK	3/4	7.46	8.29	8.78	9.05	A5	QPSK	5/6	8.29	9.22	9.76	10.05	A7	QPSK	7/8	8.71	9.68	10.25	10.56	B1	16-QAM	1/2	9.95	11.06	11.71	12.06	B2	16-QAM	2/3	13.27	14.75	15.61	16.09	B3	16-QAM	3/4	14.93	16.59	17.56	18.10	B5	16-QAM	5/6	16.59	18.43	19.52	20.11	B7	16-QAM	7/8	17.42	19.35	20.49	21.11	C1	64-QAM	1/2	14.93	16.59	17.56	18.10	C2	64-QAM	2/3	19.91	22.12	23.42	24.13	C3	64-QAM	3/4	22.39	24.88	26.35	27.14	C5	64-QAM	5/6	24.88	27.65	29.27	30.16	C7	64-QAM	7/8	26.13	29.03	30.74	31.67
Варијанта на системот (System variant designator)	Модулација (Modulation)	Брзина на кодирање (Code rate)	Мрежна брзина (Net bit rate (kb/s)) For different guard intervals (GI)																																																																																																																						
			GI = 1/4	GI = 1/8	GI = 1/16	GI = 1/32																																																																																																																			
A1	QPSK	1/2	4.98	5.53	5.85	6.03																																																																																																																			
A2	QPSK	2/3	6.64	7.37	7.81	8.04																																																																																																																			
A3	QPSK	3/4	7.46	8.29	8.78	9.05																																																																																																																			
A5	QPSK	5/6	8.29	9.22	9.76	10.05																																																																																																																			
A7	QPSK	7/8	8.71	9.68	10.25	10.56																																																																																																																			
B1	16-QAM	1/2	9.95	11.06	11.71	12.06																																																																																																																			
B2	16-QAM	2/3	13.27	14.75	15.61	16.09																																																																																																																			
B3	16-QAM	3/4	14.93	16.59	17.56	18.10																																																																																																																			
B5	16-QAM	5/6	16.59	18.43	19.52	20.11																																																																																																																			
B7	16-QAM	7/8	17.42	19.35	20.49	21.11																																																																																																																			
C1	64-QAM	1/2	14.93	16.59	17.56	18.10																																																																																																																			
C2	64-QAM	2/3	19.91	22.12	23.42	24.13																																																																																																																			
C3	64-QAM	3/4	22.39	24.88	26.35	27.14																																																																																																																			
C5	64-QAM	5/6	24.88	27.65	29.27	30.16																																																																																																																			
C7	64-QAM	7/8	26.13	29.03	30.74	31.67																																																																																																																			
4.26	Заштитен интервал (μ s)	Се впишува заштитниот интервал (пр. 4 μ s)																																																																																																																							

5. Образложение и намена

5.1	Краток опис на системот со образложение за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции и/или сигнали на системот.
-----	---

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице
Фирма/позивка	Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата
Матичен број	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса	Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник
Телефон	Факс
e-mail	Друг телефон

ПРИЛОГ 4-1

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во сателитска служба (Земска сателитска станица)

ново ☐измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	
1.2	Кратко име	
1.3	Адреса на седиште	
1.4	Регистран број/ЕМБС	
1.5	Датум на број	
1.6	Телефон/Факс/e-mail	
1.7	Контакт лице/телефон	
1.8	Депонент банка на правното лице	
1.9	Жиро сметка	
1.10	Број на претходно издадено одобрение	
1.11	Баран рок на важење на одобрението	

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	
2.2	Потесна локација	
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. координатен систем ☐	___ ° ___ ' ___ " E ___ ° ___ ' ___ " N
2.4	Надморска височина (m)	
2.5	Сопственик на антениски столб	

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Од	До
3.2	Предавателна фреквенција		
3.3	Приемна фреквенција		
3.4	Реден број на каналот		
3.5	Широчина на каналот		
3.6	Време на работа		

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	
4.2	Брзина на пренос	
4.3	Моќност на предавател (W)	
4.4	Височина на антената над земјиното (m)	
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	
4.6	Елевација (°)	
4.7	Поларизација	

4.8	Вид на антена	
4.9	Тип на антена	
4.10	Добивка на антената (dB)	
4.11	Широчина на главниот сноп (°)	
4.12	Дијаметар на антена (m)	
4.13	Однос напред - назад (dB)	
4.14	Производител на антена	
4.15	Тип на предавател	
4.16	Производител на предавателот	
4.17	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	
4.18	Вид на станица	
4.19	Вид на служба	
4.20	Вид на мултиплексирање и модулација	
4.21	Квалитет на приемиот систем -G/T (dB/K)	
4.22	Моќност - ERP (dBW)	

5. Податоци за сателитот

5.1	Име на сателитот	Се впишуваат податоци за името на сателитот.
5.2	Вид на сателитот	Се впишува: GSO - сателит во геостационарна орбита NON-GSO - сателит во не геостационарна орбита
5.3	Орбитална положба на сателитот	Се впишуваат податоци за орбиталната позиција изразена во степени.

6. Образложение и намена за користење

6.1	Краток опис со образложение за потребите и намената на радиофреквенциите и скенца
-----	---

7. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме	_____
Фирма/позиција	_____
Матичен број	_____
Адреса	_____
Телефон	_____ Факс _____
e-mail	_____ Друг телефон _____

8. Прилози кон барањето:

1. Техничко решение ☐
2. Доказ за платени административни такси ☐
3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
4. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 4-1/АНЕКС 4-1

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето
за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во сателитска служба (Земска сателитска станица)

1. Податоци за корисникот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиште	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистерски број/ЕМБС	Регистерски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/Факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	Се впишува име на најблискиот град до предавателната локација.
2.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на планинска kota.
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. координат. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ° " E, ° ° " N).
2.4	Надморска височина (m)	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри
2.5	Сопственик на антенски столб	Се внесува називот на сопственикот на антенскиот столб на кој ќе биде поставена предавателната антена.

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенциски опсег во кој се бара доделба на фреквенции
3.2	Предавателна фреквенција	Се впишува предавателната фреквенција - Tx (во MHz или GHz).
3.3	Приемна фреквенција	Се впишува приемната фреквенцијата - Rx (во MHz или GHz).
3.4	Реден број на каналот	Се впишува редниот број на каналот според Планот за доделување и користење на радиофреквенции.
3.5	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналните распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
3.6	Време на работа	Се впишува времето на работа во форма: 00:00 – 23:59

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсег во РМ (пример: 8K50F3EJN)
4.2	Брзина на пренос	Се впишува брзината на пренос изразена во kbit/s или mbit/s
4.3	Моќност на предавател (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.
4.4	Височина на антената над земјиното (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°)

4.6	Елевација (°)	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на вертикалната рамнина изразена во (°)
4.7	Поларизација	Се впишува една од следите букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална - M – мешана: вертикална, хоризонтална, наклонета, кружна и двојна - L – линеарна поларизација
4.8	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната / приемна антена (според Анекс А): - параболична антена
4.9	Тип на антена	Ознака на антената според производителот
4.10	Добивка на антената (dB)	Добивка на предавателната антена изразена во dB.
4.11	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.12	Дијаметар на антена (m)	За параболичната антена се впишува дијаметарот на предавателната антена изразен во метри
4.13	Однос напред - назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.14	Производител на антена	Производител на антена
4.15	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.16	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.17	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.
4.18	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: TC – земска станица во фиксна сателитска служба UB – земска станица за радиодифузна сателитска служба (звучна) UV – земска станица за радиодифузна сателитска служба (телевизија)
4.19	Вид на служба	Се впишува видот на радиостаницата: CO – станица отворена исклучиво за службена кореспонденција CP – станица отворена за јавна кореспонденција CV – станица отворена исклучиво за приватни агенции
4.20	Вид на мултиплексирање и модулација	Се означува начинот на мултиплексирање и користената модулација
4.21	Квалитет на приемниот систем G/T (dB/K)	Се впишува квалитетот на приемниот систем изразен во G/T (dB/K), (figure of merit)
4.22	Моќност – ERP (dBW)	Моќност на излез од антена со пресметана добивка на антената.

5. Податоци за сателитот

5.1	Име на сателитот	Се впишуваат податоци за името на сателитот.
5.2	Вид на сателитот	Се впишува: GSO – сателит во геостационарна орбита NON-GSO – сателит во не геостационарна орбита
5.3	Орбитална положба на сателитот	Се впишуваат податоци за орбиталната позиција изразена во степени.

6. Образложение и намена за користење

6.1	Краток опис со образложение за потребите и намената на радиофреквенциите и слота	
-----	--	--

7. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице
Фирма/позиција	Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата
Матичен број	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса	Се впишува адресата на јазвење на законскиот застапник
Телефон	Факс
e-mail	Друг телефон

ПРИЛОГ 4.2

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во сателитска служба VSAT/SNG станица

ново ☐измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив			
1.2	Кратко име			
1.3	Адреса на седиште			
1.4	Регистрацион број/ЕМБС			
1.5	Даночен број			
1.6	Телефон/Факс/e-mail			
1.7	Контакт лице/телефон			
1.8	Депонент банка на правното лице			
1.9	Жиро сметка			
1.10	Број на претходно издадено одобрение			
1.11	Баран рок на важење на одобрението			

2. Податоци за локацијата

2.1	Град			
2.2	Потесна локација			
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	— ° — ' — " E — ° — ' — " N		
2.4	Надморска височина (m)			
2.5	Сопственост на антениски столб			

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Од	До
3.2	Предавателна фреквенција		
3.3	Приемна фреквенција		
3.4	Реден број на каналот		
3.5	Широчина на каналот		
3.6	Време на работа		

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	
4.2	Брзина на пренос	
4.3	Моќност на предавател (W)	
4.4	Височина на антената над земјиното (m)	
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	
4.6	Елевација (°)	
4.7	Поларизација	
4.8	Вид на антена	
4.9	Тип на антена	

4.10	Добивка на антената (dB)	
4.11	Широчина на главниот сноп (°)	
4.12	Дијаметар на антена (m)	
4.13	Однос напред - назад (dB)	
4.14	Производител на антена	
4.15	Тип на предавател	
4.16	Производител на предавателот	
4.17	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	
4.18	Вид на станица	
4.19	Вид на служба	
4.20	Вид на мултиплексирање и модулација	
4.21	Квалитет на приемиот систем -G/T (dB/K)	
4.22	Моќност – ERP (dBW)	

5. Податоци за сателитот

5.1	Име на сателитот	Се впишуваат податоци за името на сателитот.
5.2	Вид на сателитот	Се впишува: GSO – сателит во геостационарна орбита NON-GSO – сателит во не геостационарна орбита
5.3	Орбитална положба на сателитот	Се впишуваат податоци за орбиталната позиција изразена во степени.

6. Образложение и намена за користење

6.1	Краток опис со образложение за потребите и намената на радиофреквенциите и сигна
-----	--

7. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме _____	
Фирма/позиција _____	
Матичен број _____	
Адреса _____	
Телефон _____	Факс _____
e-mail _____	Друг телефон _____

8. Прилози кон барањето:

1. Техничко решение ☐
2. Доказ за платени административни такси ☐
3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
4. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 4.2/АНЕКС 4.2

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето
за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во сателитска служба за VSAT/SNG станица

1. Податоци за корисникот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиштето	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистарски број/ЕМБС	Регистарски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/Факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	Се впишува име на најблискиот град до предавателната локација.
2.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на планинска ката.
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ' " E; ° ' " N).
2.4	Надморска височина (m)	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри
2.5	Сопственик на антенски столб	Се внесува називот на сопственикот на антенскиот столб на кој ќе биде поставена предавателната антена.

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенциски опсег во кој се бара доделба на фреквенции
3.2	Предавателна фреквенција	Се впишува предавателната фреквенција - Tx (во MHz или GHz).
3.3	Приемна фреквенција	Се впишува приемната фреквенција - Rx (во MHz или GHz).
3.4	Реден број на каналот	Се впишува редниот број на каналот според Планот за доделување и користење на радиофреквенции.
3.5	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналите распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
3.6	Време на работа	Се впишува времето на работа во форма: 00:00 – 23:59

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсези во РМ (пример: 8K50F3EJN)
4.2	Брзина на пренос	Се впишува брзината на пренос изразена во kbit/s или mbit/s
4.3	Моќност на предавател (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.
4.4	Височина на антената над земјиното (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.5	Азимут на максимално зрачење (°)	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°)

4.6	Елевација (°)	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на вертикалната рамнина изразена во (°)
4.7	Поларизација	Се впишува една од следите букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална - M – мешана: вертикална, хоризонтална, наклонета, кружна и двојна - L – линеарна поларизација
4.8	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната / приемна антена (според Анекс А): - параболична антена
4.9	Тип на антена	Ознака на антената според производителот
4.10	Добивка на антената (dB)	Добивка на предавателната антена изразена во dB.
4.11	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.12	Дијаметар на антена (m)	За параболичната антена се впишува дијаметарот на предавателната антена изразен во метри
4.13	Однос напред - назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.14	Производител на антена	Производител на антена
4.15	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.16	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.17	Датум на започнување со користење на радиофреквенциите	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.
4.18	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: TC – земска станица во фиксна сателитска служба UB – земска станица за радиодифузна сателитска служба (звучна) UV – земска станица за радиодифузна сателитска служба (телевизија)
4.19	Вид на служба	Се впишува видот на радиостаницата: SO станица отворена исклучиво за службена кореспонденција CP – станица отворена за јавна кореспонденција CV – станица отворена исклучиво за приватни агенции
4.20	Вид на мултиплексирање и модулација	Се означува начинот на мултиплексирање и користената модулација
4.21	Квалитет на приемниот систем -G/T (dB/K)	Се впишува квалитетот на приемниот систем изразен во -G/T (dB/K), (figure of merit)
4.22	Моќност – ERP (dBW)	Моќност на излез од антена со пресметана добивка на антената.

5. Податоци за сателитот

5.1	Име на сателитот	Се впишуваат податоци за името на сателитот.
5.2	Вид на сателитот	Се впишува: GSO – сателит во геостационарна орбита NON-GSO – сателит во не геостационарна орбита
5.3	Орбитална положба на сателитот	Се впишуваат податоци за орбиталната позиција изразена во степени.

6. Образложение и намена за користење

6.1	Краток опис со образложение за потребите и намената на радиофреквенциите и сигна	
-----	--	--

7. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице
Фирма/позиција	Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата
Матичен број	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса	Се впишува адресата на извешаење на законскиот застапник
Телефон	Факс
e-mail	Друг телефон

ПРИЛОГ 5

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во аматерска служба

ново ☐ измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Име и презиме/Назив			
1.2	Адреса			
1.3	Држава			
1.4	Телефон/Факс/E-mail			
1.5	ЕМБГ / ЕМБС			
1.6	Дата на раѓање			
1.7	Националност			
1.8	Национална класа			
1.9	CEPT класа			
1.10	Повивувачки знак			
1.11	Број на постоечко одобрение			

2. Податоци за репетиторот

2.1	Фреквенциски опсег			
2.2	Предавателна фреквенција			
2.3	Приемна фреквенција			
2.4	Град			
2.5	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐			
2.6	Надморска височина			
2.7	Сопственик на антенскиот столб			
2.8	Потесна локација			
2.9	Вид на емисија			
2.10	Вид на антена			
2.11	Тип на антена			
2.13	Добивка на антената			
2.14	Моќност - ERP(W)			
2.15	Тип на предавател			

3. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме	_____
Фирма/позиција	_____
Матичен број	_____
Адреса	_____
Телефон	_____
Факс	_____
e-mail	_____
Друг телефон	_____

4. Прилози кон барањето:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Техничко решение | ☐ |
| 2. Доказ за платени административни такси | ☐ |
| 3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар | ☐ |
| 4. | ☐ |

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 5/АНЕКС 5

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето
за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во радиоаматерска служба

1. Податоци за носителот

1.1	Име и презиме/Назив	Се внесува име и презиме на физичкото лице/Назив на аматерската организација
1.2	Адреса	Адреса на физичкото лице / аматерската организација. За странски државјани се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението
1.3	Држава	Држава
1.4	Телефон/Факс/E-mail	Телефон/Факс/E-mail на физичкото лице / аматерската организација
1.5	ЕМБГ / ЕМБС	ЕМБГ - единствен матичен број на граѓанинот/ ЕМБС за правни лица
1.6	Дата на раѓање	Дата на раѓање за физички лица
1.7	Националност	Националност за физички лица
1.8	Национална класа	Се наведува класата на радиоаматерскиот оператор
1.9	CEPT класа	Се наведува класата според препораките на CEPT
2.0	Повикувачки знак	Повикувачки знак
2.1	Број на постоечко одобрение	Доколку се бара продолжување или промена се впишува бројот на постоечкото одобрение

2. Податоци за репетиторот

2.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенциски опсег
2.2	Предавателна фреквенција	Се впишува предавателната фреквенција - Tx (само за репетитор)
2.3	Приемна фреквенција	Се впишува приемната фреквенцијата - Rx (само за репетитор)
2.4	Град	Се впишува име на најблискиот град до предавателната локација на репетиторот.
2.5	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ' " E; ° ' " N).
2.6	Надморска височина	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри
2.7	Сопственост на антенскиот столб	Се впишува име на сопственикот на антенскиот столб
2.8	Потесна локација	Се впишува името на потесната локација, адреса или име на планински кота каде што е поставен репетиторот.
2.9	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсег во FM (пример: 8K50F3EJN)
2.10	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната антена (според Анекс А): - полубранов дишол - дипол антена - лог периодична антена - јаги антена - кружна (loop) антена - ромб антена - стап антена - хеликондална антена - ГП антена (ground plane) - столб антена
2.11	Тип на антена	Ознака на антената според производителот
2.13	Добивка на антената	Добивка на предавателната антена изразена во dB.
2.14	Можност - ERP(W)	Нумеричка вредност на ефективната излучена можност изразена во W
2.15	Тип на предавател	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.

3. Податоци на законскиот застапник (за аматерската организација)

Име и презиме:	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице
Фирма/позиција:	Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата
Матичен број:	Се впишува матичниот број на законскиот застапник
Адреса:	Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник
Телефон:	Факс:
e-mail:	Друг телефон:

ПРИЛОГ 6-1

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во воздухопловна мобилна служба за
станица во воздухоплов

Основни податоци

Државна припадност и регистарска ознака на воздухопловот National and registration mark of the aircraft		Знак за повикување или друга идентификација Call sign or other identification		Тип на воздухоплов Type of aircraft		Сопственик на воздухопловот Owner of aircraft		ELT код ELT code
Уред Equipment	Тип на уредот Type		Моќност (W) Power (W)	Вид на емисија Class of emission		Фреквенциски опсег или доделени фреквенции Frequency bands or assigned frequencies		
Предаватели Transmitters								
Сигурносен предавател Survival craft transmitters (when applicable)								
Други уреди Other equipment								

Дополнителни податоци

1. Адреса	
2. Регистарски број/ЕМБС или ЕМБГ	
3. Даночен број	
4. Телефон/факс/e-mail	
5. Контакт лице/телефон	
6. Депонент банка на правното лице	
7. Жиро сметка (за правно лице)	
8. Број на претходно издадено одобрение	
9. Баран рок на важење на одобрението	
10. Максимална полетна маса	

Податоци на законскиот застапник

Име и презиме _____	
Фирма/позиција _____	
Матичен број _____	
Адреса _____	
Телефон _____	Факс _____
e-mail _____	Друг телефон _____

Прилози кон барањето:

9. Доказ за платени административни такси ☐
10. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
11. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 6-1 / АНЕКС 6-1

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето за издавање на
одобрение за користење на радиофреквенции во
воздухопловна мобилна служба за
станција во воздухоплов

Основни податоци

Државна припадност и регистарска ознака на воздухопловот National and registration mark of the aircraft	Знак за повикување или друга идентификација Call sign or other identification	Тип на воздухоплов Type of aircraft	Сопственик на воздухопловот Owner of aircraft	ELT код ELT code
Се внесува државна припадност и регистарска ознака на воздухопловот	Се внесува Знак за повикување или друга идентификација	Се внесува Тип на воздухоплов	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.	Се внесува ELT код
Уред Equipment	Тип на уредот Type	Моќност (W) Power (W)	Вид на емисија Class of emission	Фреквенциски опсег или доделени фреквенции Frequency bands or assigned frequencies
Предаватели Transmitters	Се внесува тип на предавател	Се внесува моќност на уредот	Се внесува видот на емисија (пример: 6K00A3 __)	Се внесува фреквенциски опсег или доделени фреквенции
Сигурносен предавател Survival craft transmitters (when applicable)	Се внесува тип на сигурносниот предавател	Се внесува моќност на уредот	Се внесува видот на емисија (пример: 6K00A3 __)	Се внесува фреквенциски опсег или доделени фреквенции
Други уреди Other equipment	Се внесува тип на предавател	Се внесува моќност на уредот	Се внесува видот на емисија (пример: 6K00A3 __)	Се внесува фреквенциски опсег или доделени фреквенции

Дополнителни податоци

11. Адреса	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобренieto.
12. Регистерски број/ЕМБС или ЕМБГ	Регистерски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
13. Даночен број	Даночен број на правното лице.
14. Телефон/факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
15. Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
16. Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице.
17. Жиро сметка (за правно лице)	Жиро сметка на правното лице.
18. Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
19. Баран рок на важење на одобренieto	Се впишува временски рок за кој се бара одобренieto.
20. Максимална полетна маса	Се впишува максималната полетна маса на воздухопловот.

Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	_____	Се впишува името на законскиот застапник на правното лице	_____
Фирма/позиција	_____	Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата	_____
Матичен број	_____	Се впишува матичниот број на законскиот застапник	_____
Адреса	_____	Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник	_____
Телефон	_____	Факс	_____
e-mail	_____	Друг телефон	_____

ПРИЛОГ 6-2

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во воздухопловна мобилна служба
за радиостаница на земја

ново ☐ измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	
1.2	Кратко име	
1.3	Адреса на седиште	
1.4	Регистарски број/ЕМБС	
1.5	Даночен број	
1.6	Телефон/факс/e-mail	
1.7	Контакт лице/телефон	
1.8	Депонент банка на правното лице	
1.9	Жиро сметка	
1.10	Број на претходно издадено одобрение	
1.11	Баран рок на важење на одобрението	

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	
2.2	Потесна локација	
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	__° __' __" E __° __' __" N
2.4	Надморска височина (m)	

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Од _____ До _____
3.2	Предавателна фреквенција	
3.3	Приемна фреквенција	
3.4	Широчина на каналот	
3.5	Режим на работа	☐ Синглекс ☐ Дуплекс ☐ Семн-Дуплекс

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	
4.2	Моќност на предавател (W)	
4.3	Височина на антената над земјиното (m)	
4.4	Ефективна височина на антената (m)	
4.5	Азимут на максимално зрачење	
4.6	Елевација	
4.7	Поларизација	

4.8	Вид на антена	
4.9	Тип на антена	
4.10	Добивка на антената (dBi)	
4.11	Широчина на главниот сноп	
4.12	Однос напред - назад (dB)	
4.13	Производител на антена	
4.14	Тип на предавателот	
4.15	Производител на предавателот	
4.16	Датум на започнување/измена со користење на радиофреквенции	
4.17	Вид на станица	
4.18	Вид на служба	

5. Образложение и намена

5.1	
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме	_____
Фирма/позиција	_____
Матичен број	_____
Адреса	_____
Телефон	_____
Факс	_____
e-mail	_____
Друг телефон	_____

7. Прилози кои барањето:

1. Доказ за платени административни такси ☐
2. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
3. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 6-2 / АНЕКС 6-2

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето за издавање
на одобрение за користење на радиофреквенции во воздухопловна мобилна служба
за радиостаница на земја

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиште	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистерски број/ЕМБС	Регистерски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	Се впишува име на најблискиот град до предавателната локација.
2.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на планинска ката.
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (" " " E; " " " N).
2.4	Надморска височина (m)	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенцискиот опсег во кој се бара фреквенциската доделба.
3.2	Предавателна фреквенција	Се впишува предавателната фреквенција - Tx (во MHz или GHz).
3.3	Приемна фреквенција	Се впишува приемната фреквенција - Rx (во MHz или GHz)
3.4	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналните распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ
3.5	Режим на работа	Се обележува полето за начин на работа, односно користење на една или две фреквенции.

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсег во РМ (пример: 8K50F3EJN)
4.2	Моќност на предавател (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.
4.3	Височина на антената над земјиштето (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).

4.4	Ефективна височина на антената (m)	Се впишува максималната ефективна височина на антената.
4.5	Азимут на максимално зрачење	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°)
4.6	Елевација	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на вертикалната рамнина изразена во (°)
4.7	Поларизација	Се впишува една од следните букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална - M – мешана: вертикална, хоризонтална, наклонета, кружна и двојна - L – линеарна поларизација
4.8	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната антена (според Анекс А): - полубринов дипол - дипол антена - лог периодична антена - жаги антена - панел антена (поле од диполи) - хорн антена - параболична антена - кружна (loop) антена - ромб антена - стап антена - хеликсодна антена - ГП антена (ground plane)
4.9	Тип на антена	Се впишува ознака на антената според производителот
4.10	Добивка на антената (dB)	Се впишува добивка на предавателната антена изразена во dB.
4.11	Широчина на главниот сноп (°)	Се впишува нумеричка вредност на за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на засилувањето за 3 dB изразена во (°).
4.12	Однос напред - назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.13	Производител на антена	Производител на антена
4.14	Тип на предавателот	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.15	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.16	Датум на започнување/измена со користење на радиофреквенции	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.
4.17	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: - FA – Воздухопловна станица (предавателна станица во воздухопловна мобилна служба) - FD – Воздухопловна станица во воздухопловна мобилна (R) служба - FL – Воздухопловна станица во воздухопловна мобилна (OR) служба
4.18	Вид на служба	Се впишува видот на службата: - AX – фиксна станица која се користи за потребите на службите поврзани со безбедност во воздухопловен сообраќај - CO – станица отворена исклучиво за службена кореспонденција - CV – станица отворена исклучиво за приватни агенции - OT – станица отворена исклучиво за оперативен сообраќај во определена служба

5. Образложение и намена

5.1	Краток опис на системот со образложение за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции и/или складирање на системот.
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме: _____ Се впишува името на законскиот застапник на правното лице _____

Фирма/позиција _____ Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата _____

Матичен број _____ Се впишува матичниот број на законскиот застапник _____

Адреса _____ Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник _____

Телефон _____ Факс _____

e-mail _____ Друг телефон _____

ПРИЛОГ 7

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во воздухопловна радионавигациска служба

ново ☐ измена ☐

1. Податоци за носителот

1.1	Назив			
1.2	Кратко име			
1.3	Адреса на седиште			
1.4	Регистарски број/ЕМБС			
1.5	Даночен број			
1.6	Телефон/факс/e-mail			
1.7	Контакт лице/телефон			
1.8	Депонент банка на правното лице			
1.9	Жиро сметка			
1.10	Број на претходно издадено одобрение			
1.11	Баран рок на важење на одобрението			

2. Податоци за локацијата

2.1	Град			
2.2	Потесна локација			
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	__° __' __" E	__° __' __" N	
2.4	Надморска височина (m)			

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Од	До
3.2	Предавателна фреквенција		
3.3	Приемна фреквенција		
3.4	Широчина на каналот		

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	
4.2	Моќност на предавател (W)	
4.3	Височина на антената над земјиното (m)	
4.4	Ефективна височина на антената (m)	
4.5	Азимут на максимално зрачење	
4.6	Елевација	
4.7	Поларизација	
4.8	Вид на антена	

4.9	Тип на антена	
4.10	Добивка на антената (dBi)	
4.11	Широчина на главниот сноп	
4.12	Однос напред - назад (dB)	
4.13	Производител на антена	
4.14	Тип на предавателот	
4.15	Производител на предавателот	
4.16	Датум на започнување/измена со користење на радиофреквенции	
4.17	Вид на станица	
4.18	Вид на служба	

5. Образложение и намена

5.1	
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме _____	
Фирма/организација _____	
Матичен број _____	
Адреса: _____	
Телефон _____	Факс _____
e-mail _____	Друг телефон _____

7. Прилози кон барањето:

1. Техничко решение ☐
2. Доказ за платени административни такси ☐
3. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
4. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 7 / АНЕКС 7

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето за издавање
на одобрение за користење на радиофреквенции во
воздухопловна радионавигациска служба

1. Податоци за носителот

1.1	Назив	Се внесува полниот називот на правното лице според Централен регистар.
1.2	Кратко име	Се внесува краткото име на правното лице според Централен регистар.
1.3	Адреса на седиштето	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобрението.
1.4	Регистерски број/ЕМБС	Регистерски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
1.5	Даночен број	Даночен број на правното лице.
1.6	Телефон/факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
1.7	Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
1.8	Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице.
1.9	Жиро сметка	Жиро сметка на правното лице.
1.10	Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
1.11	Баран рок на важење на одобрението	Се впишува временски рок за кој се бара одобрението.

2. Податоци за локацијата

2.1	Град	Се впишува име најблискиот град до предавателната локација.
2.2	Потесна локација	Се впишува името на локацијата на предавателот, пример: адреса или име на плавинска ката.
2.3	Географски координати WGS84 ☐ или Држ. коорд. систем ☐	Се впишуваат географските координати според WGS84 или Државен координатен систем во облик: (° ' " E; ° ' " N).
2.4	Надморска височина (m)	Се впишува нумеричка вредност за надморската височина на локацијата на предавателот изразена во метри.

3. Податоци за фреквенциите

3.1	Фреквенциски опсег	Се впишува фреквенцискиот опсег во кој се бара фреквенциската доделба.
3.2	Предавателна фреквенција	Се впишува предавателната фреквенција - Tx (во MHz или GHz).
3.3	Приемна фреквенција	Се впишува приемната фреквенција - Rx (во MHz или GHz).
3.4	Широчина на каналот	Се впишува широчината на каналот според каналните распределби дадени во Планот за доделување и користење на радиофреквенции во РМ.

4. Услови за користење

4.1	Вид на емисија	Се впишува видот на емисијата која содржи податок за широчината на емисијата според Планот за намена на радиофреквенциски опсези во РМ (пример: 8K50F3EJN).
4.2	Моќност на предавател (W)	Се впишува нумеричка вредност на излезната моќност од предавателниот уред изразена во W.
4.3	Височина на антената над земјинето (m)	Се впишува нумеричка вредност за височината на горниот врв на антената над теренот изразена во метри (m).
4.4	Ефективна височина на антената (m)	Се впишува максималната ефективна височина на антената.
4.5	Азимут на максимално зрачење	Се впишува нумеричка вредност за насоката на антената, односно главниот сноп во однос на север (N), изразена во (°).
4.6	Елевација	Се впишува нумеричка вредност за елевација (tilt) на антената со +/- во однос на вертикалната рамнина изразена во (°).

4.7	Поларизација	Се впишува една од следните букви: - H – хоризонтална поларизација - V – вертикална поларизација - CR – кружна десна поларизација - CL – кружна лева поларизација - D – двојна: вертикална и хоризонтална - SR – наклонета (slant) на десно: поларизација - SL – наклонета (slant) на лево: поларизација - M – мешана: вертикална, хоризонтална, наклонета, кружна и двојна - L – линеарна поларизација
4.8	Вид на антена	Се впишува видот на предавателната антена (според Анекс А): - полубразов дипол - дипол антена - лог периодична антена - јаги антена - панел антена (поле од диполи) - хорн антена - параболична антена - кружна (loop) антена - ромб антена - стап антена - ГП антена (ground plane)
4.9	Тип на антена	Се впишува ознака на антената според производителот
4.10	Добивка на антената (dB)	Се впишува добивка на предавателната антена изразена во dB.
4.11	Широчина на главниот сноп	Се впишува нумеричка вредност на за аголот на широчината на главниот сноп до намалување на заситувањето за 3 dB изразена во (°).
4.12	Однос напред - назад (dB)	Нумеричка вредност на слабеењето на предавателната антена во спротивен правец од насоката на зрачење (front to back) изразено во dB.
4.13	Производител на антена	Производител на антена
4.14	Тип на предавателот	Се впишува името на моделот на предавателот даден од производителот.
4.15	Производител на предавателот	Се впишува името на производителот.
4.16	Датум на започнување/змена со користење на радиофреквенциите	Се впишува планираниот датум од кој ќе отпочне користењето на радиофреквенциите.
4.17	Вид на станица	Се впишува видот на радиостаницата: - AL – Воздухопловна радионавигациона копнена станица - LR – радиолокациска копнена станица - RN – радионавигациона копнена станица
4.18	Вид на служба	Се впишува видот на службата: - AX – фиксна станица која се користи за потребите на службите поврзани со безбедност во воздухопловен сообраќај - MX – фиксна станица која се користи за емитување на метеоролошки информации - RC – ненасочен радио-фар - RD – насочен радио-фар - RG – радиогеонометриска станица

5. Образложение и намена

5.1	Краток опис на системот со образложение за потребите и намената за користење на бараните радиофреквенции и/или спекта на системот.
-----	--

6. Податоци на законскиот застапник

Име и презиме: _____ Се впишува името на законскиот застапник на правното лице _____

Фирма/позиција: _____ Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата _____

Матичен број: _____ Се впишува матичниот број на законскиот застапник _____

Адреса: _____ Се впишува адресата на известие на законскиот застапник _____

Телефон: _____ Факс: _____

e-mail: _____ Друг телефон: _____

ПРИЛОГ 8

До

АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.21

1000 Скопје

БАРАЊЕ

за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции
во мобилна служба за
станица на пловен објект во внатрешна пловидба

Основни податоци

Државна припадност и регистарска ознака на пловниот објект		Знак за повикување или друга идентификација	Тип на пловен објект	Сопственик на пловниот објект	
Уред	Тип на уредот	Моќност (W)	Вид на емисија	Фреквенциски опсег или доделени фреквенции	
Предаватели					
Други уреди					
Подрачје на пловидба					

Дополнителни податоци

21. Адреса	
22. Регистарски број/ЕМБС или ЕМБГ	
23. Даночен број	
24. Телефон/факс/e-mail	
25. Контакт лице/телефон	
26. Депонент банка на правното лице	
27. Жиро сметка (за правно лице)	
28. Број на претходно издадено одобрение	
29. Баран рок на важење на одобрението	

Податоци на законскиот застапник

Име и презиме _____	
Фирма/позиција _____	
Матичен број _____	
Адреса _____	
Телефон _____	Факс _____
e-mail _____	Друг телефон _____

Прилози кон барањето:

1. Доказ за платени административни такси ☐
2. Копија од тековна состојба издадена од централен регистар ☐
3. _____ ☐

Број: _____

Датум: _____

Место: _____

(потпис)

(М.П.)

ПРИЛОГ 8 / АНЕКС 8

УПАТСТВО
за пополнување на образецот на барањето за издавање на
одобрение за користење на радиофреквенции во мобилна служба за
станција на пловен објект во внатрешна пловидба

Основни податоци

Државна припадност и регистарска ознака на пловниот објект	Знак за повикување или друга идентификација	Тип на пловен објект	Сопственик на пловниот објект	
Се внесува државна припадност и регистарска ознака на пловниот објект	Се внесува знак за повикување или друга идентификација	Се внесува тип на пловниот објект	Се внесува пловниот називот на правното лице според Централен регистар.	
Уред	Тип на уредот	Моќност (W)	Вид на емисија	Фреквенциски опсег или доделени фреквенции
Предаватели	Се внесува тип на предавател	Се внесува моќност на уредот	Се внесува видот на емисија (пример: 6K00A3 __)	Се внесува фреквенциски опсег или доделени фреквенции
Други уреди	Се внесува тип на предавател	Се внесува моќност на уредот	Се внесува видот на емисија (пример: 6K00A3 __)	Се внесува фреквенциски опсег или доделени фреквенции
Подрачје на пловидба	Се внесува подрачјето на пловидба (пр: Охридско езеро)			





Дополнителни податоци

30. Адреса	Адреса на седиштето на правното лице. За странски правни лица се внесува адресата на која Агенцијата ќе го достави одобренieto.
31. Регистерски број/ЕМБС или ЕМБГ	Регистерски број и ЕМБС на правното лице според Централен регистар.
32. Даночен број	Даночен број на правното лице.
33. Телефон/факс/e-mail	Телефон/Факс/e-mail на правното лице.
34. Контакт лице/телефон	Име и презиме и телефонски број на лицето задолжено за контакт со Агенцијата.
35. Депонент банка на правното лице	Депонент банка на правното лице
36. Жиро сметка (за правно лице)	Жиро сметка на правното лице
37. Број на претходно издадено одобрение	Доколку се бара продолжување или промена, се впишува бројот на претходно издаденото одобрение.
38. Баран рок на важење на одобренieto	Се впишува временски рок за кој се бара одобренieto.



Податоци на законскиот застапник

Име и презиме:	_____ Се впишува името на законскиот застапник на правното лице _____
Фирма/позиција	_____ Се впишува позицијата на законскиот застапник (сопственик/управител...) во фирмата _____
Матичен број	_____ Се впишува матичниот број на законскиот застапник _____
Адреса	_____ Се впишува адресата на живеење на законскиот застапник _____
Телефон	_____ Факс _____
e-mail	_____ Друг телефон _____

Анекс А

Видови на антени		
1		ПОЛУБРАНОВ ДИПОЛ
2		ДИПОЛ АНТЕНА
3		ЛОГ ПЕРИОДИЧНА АНТЕНА
4		ЈАГИ АНТЕНА
5		ПАНЕЛ АНТЕНА (поле од диполи, Пример: со 8 диполи)

6		ХОРН АНТЕНА
7		ПАРАБОЛИЧНА АНТЕНА
8		КРУЖНА (LOOP) АНТЕНА
9		РОМБ АНТЕНА
10		СТАП АНТЕНА

11		ХЕЛИКОИДАЛНА АНТЕНА
12		ГП АНТЕНА (GROUND PLANE)
13		СТОЛБ АНТЕНА

5435.

Врз основа на член 24 став (1) алинеја 3) и член 163 и од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр.39/2014), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации, на 13 ноември 2014 година, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА СОГЛАСНОСТ ЗА ПУШТАЊЕ НА ПАЗАР И СТА-
ВАЊЕ ВО УПОТРЕБА НА РАДИО ОПРЕМА КОЈА КОРИСТИ РАДИОФРЕКВЕНЦИСКИ ОПСЕЗИ
ШТО НЕ СЕ ХАРМОНИЗИРАНИ НА НИВО НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

Член 1

Со овој Правилник се утврдува формата и содржината како и потребната документација што се доставува со барањето за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиофреквенциски опсежи што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (во понатамошниот текст: барање), во согласност со прописите на Европската конференција за пошти и телекомуникации (СЕРТ) и другите меѓународни правила и прописи што ги прифатила Република Македонија.

Член 2

- (1) Барањето треба да содржи:
- име и адреса на барателот
 - лице за контакт
 - назив на радиоопремата, производител, намена и нејзините технички параметри
 - радиофреквенциски опсежи, канална распределба, тип на модулација и максимална моќност на предавател
- и
- идентификациски број на овластеното лице за сообразност.
- (2) Образецот за барањето е даден во Додаток 1 на овој правилник кој е негов составен дел.
- (3) За да добие согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема која користи радиофреквенциски опсежи што не се хармонизирани на ниво на Европската унија (во понатамошниот текст: согласност), барателот до Агенцијата за електронски комуникации (во понатамошниот текст: Агенција) треба да достави:
- пополнето барање од Додаток 1 на овој правилник и
 - изјава за сообразност (Declaration of Conformity) од производителот на опремата.
- (4) Барањето се доставува до Агенцијата, во рок не пократок од 30 дена од планираниот датум за пуштање на пазарот или ставање во употреба на радио опремата.

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“. По влегувањето во сила овој правилник ќе биде објавен и на веб страната на Агенцијата за електронски комуникации.

Бр. 0201-1307/3
13 ноември 2014 година
Скопје

Агенција за електронски
комуникации,
Директор,
Роберт Орданоски, с.р.

ДОДАТОК 1:

До: АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ КОМУНИКАЦИИ

Кеј Димитар Влахов бр.13

1000 Скопје

Б А Р А Њ Е

за согласност за пуштање на пазар и ставање во употреба радио опрема
која користи радиофреквенциски опсези што не се хармонизирани на ниво на
Европската унија

APPLICATION

for consent to place on the market and put into service of radio equipment operated on radio frequency
bands not harmonized at EU level

Барател/Supplier

Назив *		
Company		
Адреса *		
Address		
Поштенски број *		
Postal number		
Град *		
City		
Држава *		
Country		
Телефон *		
Phone		
Факс		
Fax		
e-mail *		

Лице за контакт /Contact person

Име *	
Name	
Презиме *	
Surname	
Телефон *	
Phone	
Факс	
Fax	
e-mail *	

Уред /equipment identification

Тип Type	*	
Вид на уред и опис Model and description	*	
Производител Manufacturer	*	
Намена Intended use/purpose of the equipment	*	
Одбрана процедура за оценување на сообразност Selected procedure for conformity assessment (Directive 1999/5/EC)		
Идентификациски број на овластеното тело, доколку е потребно Where appropriate, identification number of the consulted notified body		
Држави во кои ќе се употребува Countries of intended use		
Применети стандарди Applied standards		
Фреквенциски опсези во кои работи радио опремата Frequency bands, for which radio equipment is intended	*	
Работни фреквенции Operating frequencies		
Широчина на канал Channel spacing		
Максимална моќност на предавателот Maximum transmit power		
Вид на модулација Type of modulation		
Вид на антена Type of antenna		
Начин на работа (симплекс/дуплекс) Operating method (simplex/duplex)		
Забелешки Remarks		

(полињата означени со * треба задолжително да се пополнат!)
(fields marked with * are mandatory)

Изјава: Изјавувам под морална и кривична одговорност, дека сите податоци наведени во пријавата, се точни, прецизни и комплетни.
Declaration: I declare, that all the data, stated in the notification, are true, precise and complete, for what I assume all material and penal responsibility.

Датум (Date):

Печат (Stamp):

Потпис на одговорното лице
(Signature of responsible person):

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

5436.

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 134 –г став (4) од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр.27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013 и 43/2014, 112/2014) и член 4 став (2) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи (“Службен весник на Република Македонија” бр. 153/2011), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Акционерското осигурително брокерско друштво ВЕБЕР ГМА АД, Битола со седиште на ул. Михајло Бојадиев бр. 6, Битола, при што како основачи се јавуваат:

- лицето Ѓорѓи Брглевски со адреса на живеење на ул. Михајло Бојадиев бр. 6, Битола со 80% учество во акционерскиот капитал; и
- лицето Зоран Брглевски со адреса на живеење на ул. Михајло Бојадиев бр. 6, Битола со 20% учество во акционерскиот капитал;

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Македонија на Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена ко-

пија од Статутот на друштвото, Правилникот за организација и систематизација на работни места Осигурително брокерското друштво и останатите акти на Осигурително брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека Осигурително брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото (Договорот за закуп на деловната просторија, Договорот за изработка на софтвер за работа и други договори) во рок од 5 дена од денот на усвојување односно потпишување на истите.

7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и истото ќе се запише во регистарот на осигурителни брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 07-1-947
6 октомври 2014 година
Скопје

Совет на експерти
Извршен член,
Лулзим Имери, с.р.

5437.

Врз основа на членовите 202 и 222, а во врска со член 145 од Законот за супервизија на осигурување (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014) и член 4 став (2) од Правилникот за потребната документација за добивање на дозвола за вршење на осигурително брокерски работи (“Службен весник на РМ” бр. 153/2011), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ ОСИГУРИТЕЛНО БРОКЕРСКИ РАБОТИ

1. СЕ ИЗДАВА ДОЗВОЛА за вршење на осигурително брокерски работи на Осигурително брокерското друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД, Битола со седиште на ул. Димитар Илиевски Мурато бр. 5, Битола, при што како основачи се јавуваат:

- лицето Благој Крстевски со адреса на живеење на ул. Матија Губец бр. 62, Битола со 16% учество во акционерскиот капитал на друштвото;
- лицето Никола Митровски со адреса на живеење на ул. Даме Груев бр. 159, Битола со 16% учество во акционерскиот капитал на друштвото;
- лицето Христо Кондовски со адреса на живеење на ул. Прилепска бр. 17-26, Битола со 16% учество во акционерскиот капитал на друштвото;
- лицето Зоран Пејчиновски со адреса на живеење на ул. Сисак бр. 37, Битола со 16% учество во акционерскиот капитал на друштвото;
- лицето Пеце Стојаноски со адреса на живеење на ул. Ужичка Република бр. 26, Битола со 16% учество во акционерскиот капитал на друштвото;
- лицето Петар Милошевски со адреса на живеење на ул. Кочо Чолаков бр. 29, Битола со 16% учество во акционерскиот капитал на друштвото;и
- лицето Никола Јошевски со адреса на живеење на ул. Леринска бр. 41-46, Битола со 4% учество во акционерскиот капитал на друштвото.

2. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение ќе врши исклучиво осигурително брокерски работи.

3. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно да склучи договор за осигурување од професионална одговорност со кој ќе ги осигура своите обврски кон сопствениците на полиси во случај на прекршување на одредбите од договорот за посредување до еден осигурен износ, кој во однос на поединечен случај не смее да биде помал од 250.000 ЕВРА (двесте и педесет илјади евра) и/или во врска со сите осигурени случаи во една година не смее да биде помал од 500.000 ЕВРА (петстотини илјади евра), веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на склучување на договорот за осигурување.

4. Осигурително брокерското друштво од точка 1 од ова решение, за вршење на осигурително брокерски работи е должно да вработи најмалку двајца осигурителни брокери, веднаш по уписот во Централниот Регистар на Република Македонија, за што е должно да ја извести Агенцијата за супервизија на осигурување во рок од 5 (пет) работни дена од денот на пријавување на работниците во Агенцијата за вработување на Република Македонија.

5. Уписот во Централниот Регистар на Република Македонија на Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение, да се изврши по приложен доказ за уплатени парични средства во износ од 50.000 ЕВРА (педесет илјади евра) во денарска противвредност на име на основачки капитал на Друштвото, на сметка кај носител на платен промет во Република Македонија.

6. Осигурително брокерското друштво од точка 1 на ова Решение е должно до Агенцијата за супервизија на осигурување да достави потпишана и заверена копија од Статутот на друштвото, Правилникот за организација и систематизација на работни места Осигурително брокерското друштво и останатите акти на Осигурително брокерското друштво како и документацијата врз основа на која може да се констатира дека Осигурително брокерското друштво е кадровски, технички и организационо оспособено за вршење на работите предвидени со Статутот на Друштвото (Договорот за закуп на деловната просторија, Договорот за изработка на софтвер за работа и други договори) во рок од 5 дена од денот на усвојување односно потпишување на истите.

7. Ова Решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и истото ќе се запише во регистарот на осигурителни брокерски друштва што го води Агенцијата за супервизија на осигурување.

8. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. УП 07-2-1145
13 октомври 2014 година
Скопје

Совет на експерти
Извршен член,
Лулзим Имери, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2014 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2014173